

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 290

7 декември 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.		Стр.		
3925.	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	3929.	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход.....	21
3926.	Закон за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници.....	3930.	Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на гроздје и винската индустрија.....	25
3927.	Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.....	3931.	Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Франција.....	31
3928.	Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (*).	15	16	

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3925.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08- 4357/1
5 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 1

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 232/19 и 275/19), во членот 9 став (1) по точката 5-а) се додава нова точка 5-б), која гласи:

„5-б) трошоци по основ на уплатени премии за дополнително здравствено осигурување над износот од една просечна месечна бруто плата, исплатена во претходната година во Република Северна Македонија, на годишно ниво по вработен;“.

Во точката 19) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 21), која гласи:

„21) платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ поголем од 9.000 денари на годишно ниво по вработен.“.

Член 2

Во членот 30-а по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) По исклучок на ставот (10) на овој член даночниот обврзник кој го користи даночното ослободување пропишано во ставот (1) на овој член може да дошира во два спортски субјекти од ист вид на спорт, само доколку едниот субјект е национална спортска федерација, а другиот спортски субјект е спортски клуб или активен спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт.“.

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (12) и (13).

Член 3

(1) Обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на корона-вирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година.

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува на даночните обврзници кои ги исполнуваат следниве услови:

- даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од ставот (1) на овој член во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените,

- вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година или

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

(3) За остварување на правото од ставот (1) на овој член даночните обврзници поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка до Управата за јавни приходи најдоцна до петти наредниот месец за месецот за којшто обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за временскиот период утврден во ставот (1) на овој член.

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(5) Поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член, се врши преку системот „е-даноци“ на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање од ставот (3) на овој член го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

(6) Даночниот обврзник кој го искористил правото од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите од ставот (2) на овој член, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на добивка што не ги платил и камата согласно со Законот за даночна постапка.

Член 4

(1) Доколку во 2020 и 2021 година даночниот обврзник оствари загуба исказана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи исказани во даночниот биланс за 2020 и 2021 година, може да ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до пет години сметано од годината во која е исказана загубата.

(2) Намалувањето во даночниот биланс се врши последователно почнувајќи од износот на најрано настапнатите даночни загуби.

(3) Правото од ставот (1) на овој член не може да се користи во случај на измена на статусот на даночниот обврзник врз основа на спојување, припојување, поделба, сопственичка трансформација и слично.

(4) Обврзникот кој исказува загуба, правото од ставот (1) на овој член го остварува со одобрение од Управата за јавни приходи, по негово барање кое се поднесува најдодна до 31 март наредната година, по годината во која загубата е исказана.

(5) Управата за јавни приходи е должна да издаде одобрение по барањето од ставот (5) на овој член во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 5

(1) Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и правните лица резиденти на Република Северна Македонија кои водат сметководство и подготвуваат годишни сметки согласно со Законот за трговските друштва, се ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во 2020 година од кој било извор да не го надминува износот од 5.000.000 денари на годишно ниво.

(2) Трговските друштва кои извршуваат банкарска, финансиска и осигурителна дејност и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, не можат да го користат ослободувањето од ставот (1) на овој член.

Член 6

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и правните лица резиденти на Република Северна Македонија кои водат сметководство и подготвуваат годишни сметки согласно со Законот за трговските друштва, можат да се определат да пресметуваат и плаќаат годишен данок на вкупен приход за 2020 година под услов:

1) да извршуваат стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри

2) вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да изнесува од 5.000.001 до 10.000.000 денари на годишно ниво.

Член 7

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Одредбите од членот 1 од овој закон со кои во членот 9 се додава нова точка 5-б) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I GJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI FITIM

Neni 1

Нë Ligjin e Tatimit mbi Fitim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 dhe 248/18 dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 232/19 dhe 275/19) në nenin 9 pas pikës 5-a) сhtohet pikë e re 5-b) siç vijon:

"5-b)shpenzime në bazë të kësteve të sigurimit të paguara për sigurim shëndetësor plotësues mbi shumën prej një rroge mesatare mujore bruto, e paguar në vitin paraprak në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në nivel vjetor për të punësuar;"

Нë pikën 19), lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 20), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe сhtohet pikë e re 21) siç vijon:

"21) teste të paguara laboratorike për COVID-19 për personat e punësuar në shumë më të lartë se 9.000 denarë në nivel vjetor për të punësuar.".

Neni 2

Нë nenin 30-a pas paragrafit 10) сhtohet paragraf i ri (11) siç vijon:

"(11) Me përjashtim të paragrafit (10) të këtij neni, tatimpaguesi i cili e shfrytëzon lirimin tatimor të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni mund të donoje në dy subjekte sportive nga lloji i njëjtë i sportit, vetëm nëse njëri subjekt është federatë nationale e sportit, ndërsa tjetri subjekt i sportit është klub sportiv ose sportist aktiv i cili garon në sport individual".

Paragrafët (11) dhe (12) bëhen paragrafë (12) dhe (13).

Neni 3

(1) Tatimpaguesit e tatimit mbi fitimin tē cilēt kanē pēsuar dēme nē punē tē vet pēr shkak tē pērhajpes sē virusit korona COVID-19, kanē tē drejtē tē lirimit nga pagesa e shumēs sē paradhēnieve tē tatimit mbi fitimin pēr muajt nēntor dhe dhjetor 2020, si dhe pēr muajt janar dhe shkurt 2021.

(2) Shfrytēzimi i tē drejtēs sē paragrafit (1) tē kētij nenika tē bējē me tatimpaguesit tē cilēt i pērbushin kushet nē vijim:

- tatimpaguesi-punēdhēnēsi tē mos e zvogēlojē numrin e tē punēsuarve gjatē kohēzgjatjes sē shfrytēzimit tē lirimit nga tatimi nga paragrafi (1) i kētij nenii lidhur me numrin e tē punēsuarve pērfundimisht me 30 nēntor 2020, pērveç nē raste tē vdekjes, pensionimit ose dorēheqjes nga ana e tē punēsuarve;

- tē hyrat e pērgjithshme nga puna e rregullt e tatimpaguesit tē jenē tē pakēsura pēr tē paktēn 30% nē periudhēn prill-shtator 2020, nē raport me tē hyrat e punēs sē rregullt nē periudhēn prill-shtator 2019, ose

- tatimpaguesi t'i ketē tē mbyllur tē paktēn 50% tē vendeve tē shitjes nēpērmjet tē cilave e realizon qarkullimin (filiale, objekte tē shitjes).

(3) Pēr realizimin e tē drejtēs nga paragrafi (1) i kētij nenii, tatimpaguesit parashtrojnē kērkesē pēr lirim nga pagesa e paradhēnieve mujore tē tatimit mbi tē ardhurat personale nē Drejtorinē e tē Hyrave Publike mē sē voni deri nē ditēn e pestē tē muajt tē ardhshēm pēr muajt pēr tē cilin obliguesi kērkon lirim nga pagesa e paradhēnieve tē tatimit mbi tē ardhurat personale pēr periudhēn kohore tē pērcaktuar nē paragraftin (1) tē kētij nenii.

(4) Ministri i Financave e pērcaktor formēn dhe pērbajtjen e kērkesēs sē paragrafit (3) tē kētij nenii.

(5) Parashtrimi i kērkesēs nga paragrafi (3) i kētij nenii bēhet nēpērmjet sistemit "e-tatime personale" tē Drejtorisē sē tē Hyrave Publike, ndérkaq pranimin e kērkesēs sē kompletuar nga paragrafi (3) i kētij nenii e vērteton Drejtoria e tē Hyrave Publike nē afat prej 10 ditēsh nga dita e dorēzimit tē kērkesēs.

(6) Tatimpaguesi i cili e ka shfrytēzar tē drejtēn nga paragrafi (1) i kētij nenii, por qē nuk i ka pērbushur kushet sipas paragrafit (2) tē kētij nenii, ka pēr detyrē qē t'i paguajē paradhēniet mujore tē tatimit mbi tē ardhurat nga kryerja e veprimirasē sē pavarur qē nuk i ka paguar dhe tē paguajē kamatē nē pajtim me Ligjin e Procedurēs Tatimore.

Neni 4

Nēse nē vitet 2020 dhe 2021 tatimpaguesi realizon humje tē pasqyruar nē Bilancin e suksesit, e njēta e zvogēluar pēr shpenzime tē papranuara tē treguara nē bilancin tatimor pēr vitet 2020 dhe 2021, mund ta bartē nē ngarkim tē fitimit nē periudhat e ardhshme llogaritēse mē sē shumti deri pesē vjet duke llogaritur nga viti nē tē cilin eshtē treguar humja.

(2) Zvogēlimi i bilancit tatimor bēhet nē mēnyrē tē njēpasnjēshme duke filluar nga shuma e humbjeve mē tē hershme tē krijuara tatimore.

(3) E drejta nga paragrafi (1) i kētij nenii nuk mund tē shfrytēzohet nē rast tē ndryshimit tē statusit tē tatimpaguesit nē bazē tē bashkimit, bashkēngjitet, ndarjes, transformimit pronēsor dhe tē ngjashme.

(4) Tatimpaguesi i cili tregon humje, tē drejtēn nga paragrafi (1) i kētij nenii e realizon me miratim nga Drejtoria e tē Hyrave Publike, me kērkesē tē tij e qē parashtrohet mē sē voni deri mē 31 mars vitit tē ardhshēm, pas vitit nē tē cilin eshtē paraqitur humja.

(5) Drejtoria e tē Hyrave Publike eshtē e detyruar tē lēshojē miratim pēr kērkesēn nga paragrafi (5) i kētij nenii nē afat prej 60 ditēsh nga dita e parashtimit tē kērkesēs.

Neni 5

(1) Shoqēritē tregtare tē klasikuara si tregtarē tē vegjel dhe mikrotregtarē dhe personat juridikē banorē nē Republikēn e Maqedonisē sē Veriut tē cilēt udhēheqin kontabilitet dhe pērgatisin llogari vjetore nē pajtim me Ligjin e Shoqēriva Tregtare, janē tē liruar nga detyrimi pēr pagesēn e tatimit vjetor mbi tē ardhurat e pērgjithshme me kusht qē tē hyrat e pērgjithshme tē realizuara nē vitin 2020 nga cilido burim - tē mos e tejkalojnē shumēn prej 5.000.000 denarē nē nivel vjetor.

(2) Shoqēritē tregtare tē cilat kryejnē veprimirari bankare, financiare dhe tē sigurimit dhe veprimirari nga sfera e lojērave tē fatit dhe lojērave zbavitēse, nuk mund ta shfrytēzoinē lirimin nga paragrafi (1) i kētij nenii.

Neni 6

Shoqēritē tregtare tē klasikuara si tregtarē tē vegjel dhe mikrotregtarē dhe persona juridikē banorē nē Republikēn e Maqedonisē sē Veriut tē cilēt udhēheqin kontabilitet dhe pērgatisin llogari vjetore nē pajtim me Ligjin e Shoqēriva Tregtare, mund tē pērcaktohen qē tē pērllogarisin dhe paguajnē tatim vjetor mbi tē hyrat e pērgjithshme pēr vitin 2020 me kusht qē:

- 1) tē realizojnē veprimirari ekonomike, pērveç veprimirasē bankare, financiare, tē sigurimit dhe veprimirari nga sfera e lojērave tē fatit dhe lojērave argētuese dhe

- 2) tē ardhurat e pērgjithshme tē realizuara nē vitin pēr tē cilin pērcaktohet tatimi nga cilido burim tē arrijnē prej 5.000.001 deri 10.000.000 denarē nē nivel vjetor.

Neni 7

Akti nēnligor i pērcaktuar me kētē ligj do tē miratohet nē afat prej dhjetē ditēve nga hyrja nē fuqi e kētij ligji.

Neni 8

Dispozitat e nenit 1 tē kētij ligji nē tē cilat nē nenin 9 shtohet pikē e re 5-b) tē kētij ligji do tē fillojnē tē zbatohen prej 1 janarit 2021.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut."

3926.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ СО НИЗОК ДОХОД, КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА, КОРИСНИЦИ НА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА, МЛАДИ ЛИЦА, САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ, ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО КУЛТУРАТА, ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ И ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ

Се прогласува Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4359/1
5 декември 2020 година
Претседател на Република
Северна Македонија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ СО НИЗОК ДОХОД, КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА, КОРИСНИЦИ НА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА, МЛАДИ ЛИЦА, САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ, ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО КУЛТУРАТА, ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ И ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохран родител,

деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници наменета за купување на македонски производи и услуги.

(2) Финансиската поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, заради поттикнување на приватната потрошувачка и купувањето македонски производи и услуги во услови на намалена економска активност условена од здравствено-економската криза предизвикана од корона-вирусот COVID-19 се врши од Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1-Мерки за справување со COVID19 кризата.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) „Граѓани со низок доход“ се државјани на Република Северна Македонија кои се евидентирани како други лица кои бараат работа (пасивен барател на работа) во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, заклучно со 27 септември 2020 година, кои за периодот јануари-август 2020 година освртиле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „граѓани-корисници на финансиска поддршка“);

2) „Корисници на пензија“ се државјани на Република Северна Македонија, евидентирани во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, заклучно со 27 септември 2020 година, кои за периодот јануари-август 2020 година освртиле доход по основ на пензија не поголем од 120.000 денари, односно месечен износ на доход по основ на пензија не поголем од 15.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „пензионери-корисници на финансиска поддршка“);

3) „Корисници на право на социјална сигурност на стари лица“ се лица со навршена 65 годишна возраст, кои согласно со Законот за социјална сигурност на старате лица („Службен весник“ на Република Северна Македонија“ број 104/19), користат право на социјална сигурност и се евидентирани во центрите за социјална работа;

4) „Млади лица“ се државјани на Република Северна Македонија со наполнети 16 години и не постари од 29 години на 27 септември 2020 година, кои се активни учесници во формалното средно образование (средни училишта основани од Република Северна Македонија, локалната самоуправа и градот Скопје) и високото об-

разование на Република Северна Македонија (редовни студенти на универзитети основани од Република Северна Македонија), а не биле опфатени, односно биле испуштени во претходниот пакет на економски мерки, согласно со евиденцијата на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: „млади лица-корисници на финансиска поддршка“);

5) „Самохран родител е родител кој сам ги врши родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности евидентирани во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, родител на дете за кое остварува право на детски додаток и/или право на додаток за образование заклучно со 27.09.2020 година (во натамошниот текст: „самохрани родители-корисници на финансиска поддршка“). Самохран родител поднесува барање со потребна документација (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени, потврда за исчезнат родител и потврда за привремена спреченост поради лекување, издржување на казна затвор и сл.) во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон до надлежниот центар за социјална работа, кој по утврдување на статусот на самохран родител изготвува листа на самохрани родители;

6) „Дете без родители и родителска грижа“ е дете чии родители не се живи, кои се исчезнати, непознати или се со непознато живеалиште повеќе од една година и дете чии родители без оглед на причините привремено или трајно не ги извршуваат своите родителски права или должности ставени под старателство од надлежен центар за социјална работа (во натамошниот текст: „деца-корисници на финансиска поддршка“);

7) „Уметници и други лица кои вршат дејност во културата“ се државјани на Република Северна Македонија кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на културата, или преку авторски или друг вид на договор, заклучно со 27 септември 2020 година, се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на културата и кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „уметници-корисници на финансиска поддршка“);

8) „Филмски работници“ се државјани на Република Северна Македонија кои учествуваат во производство на филм и кои последните пет години работеле на минимум три филма поддржани од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со еви-

денцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „филмски работници-корисници на финансиска поддршка“);

9) „Естрадни уметници“ се лица кои учествуваат во создавање и интерпретација на изворна или современа и новокомпонирана музика и се членови на Здружението на естрадни уметници на Македонија, кои за периодот јануари-август 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 120.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „естрадни уметници-корисници на финансиска поддршка“);

10) „Македонски производи“ се производи и стоки за финална потрошувачка произведени од правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија, освен алкохолни пијалаци, тутун и преработки на тутун и

11) „Македонски услуги“ се услуги направени од правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија.

Член 3

(1) Листа на граѓани со низок доход-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на граѓани со низок доход-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Листа на корисници на пензија од членот 2 точка 2) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на корисници на стапосна пензија од членот 2 точка 2) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Листата на корисници на право на социјална сигурност на стари лица од членот 2 точка 3) од овој закон ја изготвува Министерството за труд и социјална политика и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Листа на млади лица-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 4) од овој закон изготвува Министерството за образование и наука и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република

Северна Македонија во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Министерството за образование и наука доставува податоци од електронскиот систем за административна работа на училиштата и резидентните државни универзитети.

(5) Листа на самохрани родители-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 5) од овој закон изготвува Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на самохрани родители-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 5) од овој закон, податоци до Министерството за труд и социјална политика доставуваат Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и Управата за водење на матичните книги во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(6) Листа на деца без родители и родителска грижа - корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 6) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на деца без родители и родителска грижа - корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 6) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Министерството за труд и социјална политика во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(7) Листа на уметници и други лица кои вршат дејност во културата - корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 7) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на уметници и други лица кои вршат дејност во културата-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 7) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Министерството за култура во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За изготвување на Листата, Министерството за култура на својата веб страница во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на овој закон, објавува јавен повик кој трае три дена од денот на објавувањето.

(8) Листа на филмски работници-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 8) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на филмски работници-корисници на фи-

нансиска поддршка од членот 2 точка 8) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Министерството за култура, во соработка со Агенцијата за филм на Република Северна Македонија во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(9) Листа на естрадни уметници-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 9) од овој закон изготвува Управата за јавни приходи и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. За целите на изготвување на Листа на естрадни уметници-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 9) од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи доставува Комисијата за финансиска поддршка на естрадни уметници формирана од Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија во соработка со Здружението на естрадни уметници, по претходно утврдени критериуми од страна на Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и Здружението на естрадни уметници, во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(10) Листите на корисници на финансиска поддршка од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член ги содржат следниве податоци: име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и износ на финансиска поддршка, како и податоци за трансакциска сметка, е-майл адреса, телефонски број за контакт, општина, регистарски број на лична карта, надлежен орган кој ја издал и датум на важење на личната карта, односно статус на друго лице кое бара работа/ученик/студент/прима пензија за лицата за кои органот располага со овие податоци. Податоците од Листите на корисници на финансиска поддршка се енкриптирани, согласно со прописите за заштита на личните податоци.

(11) Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка, согласно со овој закон се врши согласно со прописите за заштита на личните податоци, при што листите од ставот (10) на овој член се доставуваат и преземаат во криптирана форма.

(12) Во однос на заштитата, чувањето, обработката и користењето на криптираните податоци содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка согласно со овој закон се применуваат прописите од областа на канцелариското и архивското работење и други прописи кои се однесуваат на работењето на субјектите и институциите опфатени со овој закон, при што во однос на заштитата при обработката и чувањето на личните податоци се применуваат и прописите за заштита на личните податоци.

(13) За веродостојноста на податоците содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка согласно со овој закон, одговорни се институциите кои ги доставиле истите врз основа на ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член.

Член 4

(1) Финансиската поддршка од членот 1 став (2) од овој закон се распределува преку банка во која физичкото лице има постоечка трансакциска сметка и која во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон потпишала договор со Владата на Република Северна Македонија.

(2) По добивање на податоците од Листата на корисници на финансиска поддршка согласно со членот 3 став (10) од овој закон, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе изврши распределба на лицата корисници на финансиска поддршка по банки од ставот (1) на овој член заради исплаќање на финансиската поддршка.

(3) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка само кај една банка од ставот (1) на овој член ќе бидат распределени за добивање на финансиската поддршка во банката во која имаат трансакциска сметка.

(4) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка кај две или повеќе банки од ставот (1) на овој член или имаат сметка кај банка која не потпишала договор согласно со ставот (1) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ги распределува кај една од банките од ставот (1) на овој член според принципот на фер рамномерна распределба, давајќи предност на распоредување на лица со трансакциските сметки на кои примаат пензија или користат право на социјална сигурност во банка од ставот (1) на овој член.

(5) Корисниците на финансиска поддршка кои немаат отворено трансакциска сметка кај ниту една банка од ставот (1) на овој член, се распределуваат кај една од банките според принципот на фер рамномерна распределба, а во согласност со расположилите капацитети на секоја од банките од ставот (1) на овој член.

(6) Конечната листа на корисници на финансиска поддршка со податок за име и презиме на корисникот и банката во која ја поседува трансакциската сметка, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ја објавува на www.kupuvamdomasno.gov.mk, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, а за самохраниите родители на кои статусот го утврдува центарот за социјална работа, во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Корисник на финансиска поддршка од членот 2 (точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) од овој закон има право да ја одбие финансиската поддршка во рок од два дена од денот на објавувањето на Конечната листа од овој став. Одбивањето на финансиската поддршка се врши преку веб-страницата www.kupuvamdomasno.gov.mk, во спротивно се смета дека финансиската поддршка уредена со овој закон се прифаќа.

(7) По извршена проверка и распределба на корисници на финансиска поддршка од ставовите (3), (4) и (5) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија до банките во кои поседуваат трансакциска сметка од ставот (1) на овој член во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон доставува конечна Листа на корисници на финансиска поддршка која ги содржи лицата корисници на финансиска поддршка на кои банката од ставот (1) на овој член ќе им ја исплати финансиската поддршка, а за самохраниите родители на кои статусот го утврдува центарот за социјална работа и за лицата чии приговори се одобрени Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија доставува конечна листа на корисници на финансиска поддршка во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(8) Банката склучува договор за отворање трансакциска сметка/договор за користење на дебитна платежна картичка на корисник на финансиска поддршка во согласност со закон и општите акти на банката издавач. Согласно со овој закон за уредно ќе се смета и склучувањето договор за отворање трансакциска сметка/договор за користење на дебитна платежна картичка преку објавување на формуларен (типски) договор на веб-страницата на Банката или во простории на Банката и приемот на изјава во е-форма од корисникот на финансиска поддршка дека е запознаен и ги прифаќа условите од објавените договори.

(9) Сите мерки и дејствија на анализа, идентификување, потврдување на идентитет, редовна проверка и ажурирање на клиенти - корисници на финансиска поддршка во согласност со прописите што го уредуваат спречувањето на перенеје пари и финансирање на тероризам од страна на банката при склучување на договорите од ставот (8) на овој член, ќе се преземаат врз основа на податоците добиени согласно со ставот (7) на овој член и со задржување на копија од важечки документ за идентификација издаден од надлежен орган во хартиена и/или електронска форма. Банката може да побара од корисникот на финансиската поддршка електронски да достави други документи потребни за регистрација/ажурирање на клиентите согласно со позитивните законски прописи. Приирањето на податоци на овој начин и нивниот пренос банките ќе го вршат во криптирана форма што ќе се смета дека е во согласност со важечките законски прописи што го регулираат спречувањето на перенеје пари и финансирање на тероризам и прописите за заштита на личните податоци.

(10) Доколку корисникот на финансиска поддршка се смета за клиент - носител на јавна функција според важечките прописи што го регулираат спречувањето на перенеје пари и финансирање на тероризам, истиот е должен при склучување на договор од ставот (8) на

овој член да ја извести банката за таквата околност. Во спротивно, ќе се смета дека корисникот на финансиска поддршка не е носител на јавна функција.

(11) Корисник на финансиска поддршка од членот 2 точките 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) од овој закон, со внесување на својот ЕМБГ на веб-страницата www.kupuvamdomasno.gov.mk, проверува преку која банка ќе му биде распределена финансиската поддршка и висината на финансиската поддршка.

(12) Во рок од пет дена од денот на извршената достава на Конечната листа на корисници на финансиска поддршка од ставот (7) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врши исплата на средствата за финансиска поддршка на банките од ставот (1) на овој член во висина утврдена за секоја банка одделно.

(13) Банката од ставот (1) на овој член, финансиската поддршка ја распределува на трансакциската сметка на корисниците на финансиска поддршка од Конечната листа на корисници на финансиска поддршка од ставот (7) на овој член во најкус можен рок, а најдоцна во рок од три дена од денот на извршената исплата на средствата од Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, за постоечки клиенти на банката, доколку имаат извршено редовно ажурирање на податоците. За постоечките клиенти – корисници на финансиска поддршка, кои немаат извршено ажурирање на податоците согласно со законските приписи, исплатата ќе биде извршена во рок од три дена по извршено ажурирање на податоците. За корисници на финансиска поддршка кои е потребно да отворат трансакциска сметка во банката од ставот (1) на овој член, исплатата ќе биде извршена во рок од три дена по отворање на трансакциската сметка во банката.

(14) Физичкото лице, кое ги исполнува условите, а не добило финансиска поддршка може да поднесе приговор, во рок од три дена од денот на објавување на листата од ставот (6) на овој член, на веб-страницата www.kupuvamdomasno.gov.mk, со наведување на ЕМБГ, име и презиме, адреса на живеење, општина, е-майл и категоријата на лица-корисници на финансиска поддршка за која ги исполнува условите.

(15) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија приговорите, по истекот на рокот за нивно поднесување, ќе ги достави до институцијата од членот 3 ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) од овој закон согласно со категоријата која ја навел физичкото лице во приговорот. Надлежната институција е должна да го извести Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од три дена од денот на приемот на приговорите.

(16) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе ги извести подносителите на одобрени приговори во рок од десет дена од денот на поднесување на приговорот.

(17) Доставување на приговор по пошта не е дозволено.

Член 5

(1) Финансиската поддршка од членот 1 став (2) од овој закон е еднократен износ кој се исплатува на трансакциската сметка на лице корисник на финансиска поддршка преку банка од член 4 став (1) на овој закон, и тоа:

- Граѓаните со низок доход-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Пензионерите-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Корисници на право на социјална сигурност на стари лица ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Младите лица-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Самохраните родители-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Деца без родители и родителска грижа-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Уметници-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице;

- Филмските работници-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице и

- Естрадните уметници-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 6.000 денари по лице.

(2) Примената финансиска поддршка од ставот (1) на овој член корисниците на финансиска поддршка ја користат исклучиво за купување на македонски производи и услуги во периодот од денот на приемот на средствата на трансакциска сметка до 25.12.2020 година.

(3) Збирниот износ на нераспределените парични средства од добиената финансиска поддршка, банката е должна да го врати на буџетската сметка во рок од три дена по истекот на рокот од ставот (2) на овој член, без наплата на трошоци за извршената трансакција.

(4) Доколку лицето-корисник на финансиската поддршка има блокирана трансакциска сметка, банката од членот 4 став (1) од овој закон, на негово барање ќе му отвори посебна наменска сметка на трошок на банката на која ќе ја прими финансиската поддршка и која ќе биде изземена од извршување по било која основа.

(5) Собраните и обработени лични податоци се чуваат во рокови утврдени со релевантна законска регулатива.

Член 6

Примената финансиска поддршка, согласно со одредбите од овој закон, не се оданочува со данок на личен доход согласно со Законот за данокот на личен доход.

Член 7

Лицата кои примиле финансиска поддршка согласно со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на дебитна платежна картичка за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 137/20, 147/20, 151/20, 156/20, 157/20 и 169/20), не можат да користат финансиска поддршка согласно со овој закон.

Член 8

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Државниот пазарен инспекто-рат и Управата за јавни приходи согласно со нивните надлежности утврдени со закон.

Член 9

Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I GJ

I MBËSHTETJES FINANCIARE TË QYTETARËVE ME TË ARDHURA TË ULËTA, TË SHFYTËZUESVE TË PENSIONIT, TË SHFYTËZUESVE TË SË DREJTËS SË SIGURIMIT SOCIAL TË TË MOSHUARVE, TË RINJVE, PRINDËRVE VETMBAJTËS, FËMIJËVE PA PRINDËR DHE KUJDËS PRINDËROR, ARTISTËVE DHE TË TJERËVE QË USHTROJNË VEPRIMTARI NË KULTURË, PUNËTORËVE TË FILMIT DHE ARTISTËVE TË ESTRADËS

Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe procedura për fitimin e mbështetjes financiare të qytetarëve me të ardhura të ulëta, të shfytëzuesve të pensionit, të shfytëzuesve të së drejtës së sigurimit social të të moshuarve, të rinjve të moshës prej 16 deri 29 vjeç, prindërve vetmbajtës, fëmijëve pa prindër dhe kujdes prindëror, artistëve dhe të tjereve që ushtrojnë veprimtari në kulturë, punëtorëve të filmit dhe artistëve të estradës të dedikuar për blerjen e produkteve dhe të shërbimeve maqedonase.

(2) Mbështetja financiare për qytetarët me të ardhura të ulëta, shfytëzuesit e pensionit, shfytëzuesit e të drejtës së sigurimit social të të moshuarve, të rinjtë e moshës prej 16 deri 29 vjeç, prindërit vetmbajtës, fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror, artistët dhe të tjerët që ushtrojnë veprimtari në kulturë, punëtorët e filmit dhe artistët e estradës, për shkak të inkurajimit të konsumit privat dhe të blerjes së produkteve dhe të shërbimeve maqedonase në kushtet e aktivitetit të zvogëluar ekonomik të kushtëzuar nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga Virusi korona COVID-19 kryhet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Programit Qeveritar P1-Masat për t'u përballur me krizën e COVID-19.

Neni 2

Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si në vijim:

1) "Qytetarë me të ardhura të ulëta" janë shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët janë të evidentuar si të tjera që kërkojnë punë (kërkues pasivë të punës) në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfundimisht me 27 shtatorin 2020, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në shumën neto jo më të larta se 120,000 denarë në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Hyrave Publike (në tekstin e mëtejmë: "qytetarë-shfytëzues të mbështetjes financiare").

2) "Shfytëzues të pensionit" janë shtetasit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të evidentuar në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfundimisht me 27 shtatorin 2020, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në bazë të pensionit jo më të larta se 120,000 denarë, përkatesisht shuma mujore e të Hyrave në bazë të pensionit nuk është më e lartë se 15,000 denarë, në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Hyrave Publike (në tekstin e mëtejmë: "pensionistë-shfytëzues të mbështetjes financiare").

3) "Shfytëzues të së drejtës së sigurimit social të të moshuarve" janë personat që kanë mbushur 65 vjeç, të cilët në përputhje me Ligjin e Sigurimit Social të të Moshuarve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër. 104/19) shfytëzojnë të drejtën e sigurimit social dhe janë të evidentuar në qendrat e punës sociale.

4) "Të rinjtë" janë shtetasit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në moshën 16 vjeç dhe jo më të vjetër se 29 vjeç më 27 shtator 2020, të cilët janë pjesëmarrës aktivë në arsimin e mesëm formal (shkollat e mesme të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut, vetëqeverisja lokale dhe Qyteti i Shkupit) dhe arsimin e lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut (studentë të rregullt në universitetet e themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut) dhe nuk ishin përfshirë, përkatesisht ishin lënë jashtë pakos paraprake të masave ekonomike, në përputhje

me evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës (në teksin e mëtejmë: "të rinj-shfrytëzues të mbështetjes financiare").

5) "Prindi vetmbajtës" është prindi që vetë i kryen të drejtat dhe detyrat prindërore për fëmijën, sepse prindi tjetër është i panjohur, i vdekur, i zhdukur ose për shkaqë të arsyetuarë përkohësish ose përgjithmonë nuk i kryen të drejtat dhe detyrat prindërore të evidentuarë në Ministrinë e Punës dhe të Politikës Sociale dhe Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës, prind i fëmijës për të cilin realizon të drejtën e shtesës për fëmijë dhe/ose të drejtën për arsim përfundimish me 27 shtatorin 2020, (më tekstin e mëtejmë: "prindëri vetmbajtës-shfrytëzues të mbështetjes financiare"). Prindi vetmbajtës parashtron kërkesë me dokumentacionin e nevojshëm (certifikata e librit amzë të lindjes, certifikata e librit amzë të vdekjes, vërtetimi i prindit të zhdukur dhe vërtetimi i pengesës së përkohshme për shkak të mjekimit, vuajtjes së dënimit me burg, etj.) në afat prej dhjetë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji në qendrën kompetente për punë sociale, e cila pas përcaktimit të statusit të prindit vetmbajtës përgatit listë të prindërve vetmbajtës.

6) "Fëmija pa prindëri dhe kujdes prindëror" është fëmija, prindërit e të cilët nuk janë gjallë, të cilët janë zhdukur, janë të panjohur ose kanë vendbanim të panjohur për më shumë se një vjet dhe fëmija, prindërit e të cilët, pavarësisht nga arsyet, përkohësish ose përgjithmonë nuk i përbushin të drejtat ose detyrat e tyre prindërore nën kujdestarinë e qendrës kompetente për punë sociale (në tekstin e mëtejmë: "fëmijë-shfrytëzues të mbështetjes financiare").

7) "Artistë dhe të tjerë që ushtrojnë veprimtari në kulturë" janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët në mënyrë të pavarur ushtrojnë veprimtari ose lloj tjetër të aktiviteteve në fushën e kulturës, ose nëpërmjet marrëveshjes autoriale ose llojit tjetër të marrëveshjes, përfundimish me 27 shtatorin 2020, janë të angazhuar në person juridik i cili është regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e kulturës dhe të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në shumën neto jo më të lartë se 120.000 denarë, në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Hyrave Publike (në tekstin e mëtejmë: "artistë-shfrytëzues të mbështetjes financiare").

8) "Punëtorët e filmit" janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut që marrin pjesë në prodhimin e filmit dhe të cilët për pesë vitet e fundit kanë punuar në të paktën tre filma të mbështetur nga Agjencia e Filmit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në shumën neto jo më të lartë se 120.000 denarë, në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Hyrave Publike (në tekstin e mëtejshëm: "punëtorë të filmit-shfrytëzues të mbështetjes financiare").

9) "Artistët e estradës" janë personat që marrin pjesë në krijimin dhe interpretimin e muzikës burimore ose bashkëkohore dhe të sapokompozuar dhe janë anëtarë të Shoqatës së Artistëve të Estradës së Maqedonisë, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në shumën neto jo më të lartë se 120.000 denarë, në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Hyrave Publike (në tekstin e mëtejmë: "artistë të estradës-shfrytëzues të mbështetjes financiare").

10) "Produkte maqedonase" janë produktet dhe mallrat për konsumin final të prodhuara nga personat juridikë dhe fizikë ushtrues të veprimtarisë ekonomike, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përvëç pijeve alkoolike, duhanit dhe produkteve të duhanit.

11) "Shërbime maqedonase" janë shërbimet e bëra nga personat juridikë dhe fizikë ushtrues të veprimtarisë ekonomike, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 3

(1) Listë të qytetarëve me të ardhura të ulëta-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 1) të këtij ligji përgatit Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së qytetarëve me të ardhura të ulëta-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 1) të këtij ligji, të dhëna në Drejtorinë e të Hyrave Publike dorëzon Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(2) Listë të shfrytëzuesve të pensionit sipas nenit 2 pika 2) të këtij ligji përpilon Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së shfrytëzuesve të pensionit të moshës sipas nenit 2 pika 2) të këtij ligji, të dhëna në Drejtorinë e të Hyrave Publike dorëzon Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtë ligji.

(3) Listë të shfrytëzuesve të së drejtës së sigurimit social të të moshuarve, sipas nenit 2 pika 3) të këtij ligji, përpilon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(4) Listë të të rinjve - shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 4) të këtij ligji përpilon Ministria e Arsimit dhe të Shkencës dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dorëzon të dhëna nga sistemi elektronik për punën administrative të shkollave dhe të universiteteve shtetërore rezidente.

(5) Listë të prindërve vetmbajtës-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 5) të këtij ligji përpilon Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale dhe Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së prindërve vetmbajtës-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 5) të këtij ligji, të dhëna në Ministrinë e Punës dhe të Politikës Sociale dorëzon Fondi i Sigurimit Pensional Invalidor i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtoria e udhëheqjes së librave amzë në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(6) Listë të fëmijëve pa prindër dhe kujdes prindëror-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 6) të këtij ligji përpilon Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së fëmijëve pa prindër dhe kujdes prindëror-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 6) të këtij ligji, të dhëna në Drejtoren e të Hyrave Publike dorëzon Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(7) Listë të artistëve dhe të tjerëve që ushtrojnë veprimtari në kulturë-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 7) të këtij ligji përpilon Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së artistëve dhe të tjerëve që ushtrojnë veprimtari në kulturë-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 7) të këtij ligji, të dhëna në Drejtoren e të Hyrave Publike dorëzon Ministria e Kulturës në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për përpilimin e Listës, Ministria e Kulturës në faqen e internetit në afat prej një dite nga hyrja në fuqi e këtij ligji, publikon thirrje publike që zgjat tri ditë nga dita e publikimit.

(8) Listë të punëtorëve të filmit-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 8) të këtij ligji përpilon Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Për qëllimet e përpilimit të Listës së punëtorëve të filmit-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 8) të këtij ligji, të dhëna në Drejtoren e të Hyrave Publike dorëzon Ministria e Kulturës, në bashkëpunim me Agjencinë e Filmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(9) Listë të artistëve të estradës-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 9) të këtij ligji përpilon Drejtoria e të Hyrave Publike dhe e dorëzon në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej pesë ditësh nga hyrja në

fuqi e këtij ligji. Për qëllime të përpilimit të Listës së artistëve të estradës-shfrytëzues të mbështetjes financiare sipas nenit 2 pika 9) të këtij ligji, të dhëna në Drejtoren e të Hyrave Publike dorëzon Komisioni i mbështetjes financiare të artistëve të estradës i formuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Shoqatën e Artistëve të Estradës sipas kriterieve të miratuar paraprake nga Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shoqata e Artistëve të Estradës e në afat prej dy ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(10) Listat e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij nenit i përbajnjë të dhënat si në vijim: emrin dhe mbiemrin, NVAQ-në, adresën e banimit dhe shumën e mbështetjes financiare, si dhe të dhënat e llogarisë së transaksionit, e-mail adresën, numrin e telefonit për kontakt, komunën, numrin e letërnjoftimit, organin kompetent që e ka lëshuar dhe datën e vlefshmërisë së letërnjoftimit, përkatesisht statusin e personit tjetër që kërkon punë / nxënës / student / merr pension për personat për të cilët organi i ka këto të dhëna. Të dhënat nga Listat e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare janë enkriptuar, në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënavë personale.

(11) Mbledhja, përpunimi dhe ruajtja e të dhënavë personale të përbajtura në Listat e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare, në përputhje me këtë ligj kryhet në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënavë personale, me ç'rast listat nga paragrafi (10) i këtij nenit dorëzohen dhe merren në formë të kriptuar.

(12) Lidhur me mbrojtjen, ruajtjen, përpunimin dhe shfrytëzimin e të dhënavë të kriptuara të përbajtura në Listat e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, zbatohen rregullat në fushën e punës së zyrës dhe të arkivit dhe rregullat e tjera që i referohen punës së subjekteve dhe institucioneve të përfshira me këtë ligj, me ç'rast në lidhje me mbrojtjen gjatë përpunimit dhe ruajtjes së të dhënavë personale, zbatohen edhe rregullat e mbrojtjes së të dhënavë personale.

(13) Për besueshmërinë e të dhënavë të përbajtura në Listat e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare në përputhje me këtë ligj, përgjegjës janë institucionet që i kanë dorëzuar ato në bazë të paragrafëve (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij nenit.

Neni 4

(1) Mbështetja financiare sipas nenit 1 paragrafi (2) të këtij ligji shpërndahet nëpërmjet bankës në të cilën personi fizik ka llogari ekzistuese të transaksionit dhe e cila në afat prej pesë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji ka nënshkruar marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Pas marrjes së të dhënavë nga Lista e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare në përputhje me nenin 3 paragrafi (10) të këtij ligji, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së

Republikës së Maqedonisë së Veriut do të bëjë shpërndarjen e personave shfrytëzues të mbështetjes financiare nëpër bankat e paragrafit (1) të këtij neni për shkak të pagesës së mbështetjes financiare.

(3) Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare të cilët kanë llogari transaksi i një bankë të paragrafit (1) të këtij neni do të shpërndahen për të marrë mbështetjen financiare në bankën në të cilën kanë llogari transaksi.

(4) Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare që kanë llogari transaksi i dy ose më shumë banka të paragrafit (1) të këtij neni ose kanë llogari në bankën që nuk ka nënshkuar marrëveshje në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i shpërndan në njëren nga bankat e paragrafit (1) të këtij neni sipas parimit të shpërndarjes së drejtë dhe të barabartë, duke i dhënë përparsi vendosjes së personave me llogari transaksi i një cilat i marrin pensionet ose shfrytëzojnë të drejtën e sigurimit social në bankën e paragrafit (1) të këtij neni.

(5) Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare që nuk kanë llogari të hapur transaksi i asnjë bankë të paragrafit (1) të këtij neni, do të shpërndahen në njëren nga bankat sipas parimit të shpërndarjes së drejtë dhe të barabartë, ndërkohë në përputhje me kapacitetet e disponueshme të secilës prej bankave të paragrafit (1) të këtij neni.

(6) Lista përfundimtare e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare me të dhëna për emrin dhe mbiemrin e shfrytëzuesit dhe bankën në të cilën e posedon llogarinë e transaksi, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut e publikon në www.kupuvamdomasno.gov.mk, në afat prej tetë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, ndërkohë për prindërit e vetëm statusi i të cilëve përcaktohet nga Qendra për Punë Sociale, në afat prej njëzet ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare sipas nenit 2 pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) dhe 9) të këtij ligji ka të drejtë ta refuzojë mbështetjen financiare në afat prej dy ditësh nga dita e publikimit të Listës përfundimtare të këtij paragrafi. Refuzimi i mbështetjes financiare bëhet nëpërmjet faqes së internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk, në të kundërtën konsiderohet se pranohet mbështetja financiare e rregulluar me këtë ligj.

(7) Pas kontrollit të kryer dhe shpërndarjes së shfrytëzuesve të mbështetjes financiare sipas paragrafëve (3), (4) dhe (5) të këtij neni, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në bankat në të cilat kanë llogari transaksi nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej dhjetë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, dorëzon Listë përfundimtare të shfrytëzuesve të mbështetjes financiare që i përmban personat shfrytëzues të mbështetjes financiare të cilëve banka nga paragrafi (1) i këtij neni do t'u paguajë mbështetjen financiare, ndërkohë për prindërit vetmbajtës, statusin e të cilëve e përcaktion Qendra e Punës Sociale dhe për personat prapësimet e të

cilëve janë miratuar, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dorëzon Listë përfundimtare të shfrytëzuesve të mbështetjes financiare në afat prej njëzet ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(8) Banka lidh marrëveshje për hapjen e llogarisë së transaksi / marrëveshje për shfrytëzimin e kartelës pagesore debitore të shfrytëzuesit të mbështetjes financiare në përputhje me ligjin dhe aktet e përgjithshme të bankës emetuese. Në përputhje me këtë ligj, e rregulluar do të konsiderohet edhe lidhja e marrëveshjes për hapjen e llogarisë së transaksi / marrëveshjes për shfrytëzimin e kartelës pagesore debitore nëpërmjet publikimit të marrëveshjes formulare (tipike) në faqen e internetit të bankës ose në hapësirat e bankës dhe pranimi i deklaratës në e-formë nga shfrytëzuesi i mbështetjes financiare që është i njoftuar dhe i pranon kushtet e marrëveshjeve të publikuara.

(9) Të gjitha masat dhe veprimet e analizës, identifikimit, verifikimit të identitetit, kontrollit dhe përditësimit të rregullit të klientëve - shfrytëzuesve të mbështetjes financiare në përputhje me rregullat që e rregullojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit nga banka gjatë lidhjes së marrëveshjeve nga paragrafi (8) i këtij neni, do të ndërmerrin në bazë të të dhënavë të marra në përputhje me paragrafin (7) të këtij neni dhe duke mbajtur një kopje të dokumentit të vlefshëm të identifikimit të lëshuar nga organi kompetent në formë letre dhe / ose elektronike. Banka mund të kërkojë nga shfrytëzuesi i mbështetjes financiare që t'i dorëzojë në mënyrë elektronike dokumentet e tjera të nevojshme për regjistrimin / përditësimin e klientëve në përputhje me rregullat ligjore pozitive. Mbledhja e të dhënavës në këtë mënyrë dhe transferimin e tyre bankat do ta kryejnë në formë të kriptuar që do të konsiderohet se është në përputhje me rregullat e vlefshme ligjore që e rregullojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe rregullat e mbrojtjes së të dhënavë personale.

(10) Nëse shfrytëzuesi i mbështetjes financiare konsiderohet klient - bartës i funksioni publik sipas rregullave të vlefshme që e rregullojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, ai është i detyruar gjatë lidhjes së marrëveshjes nga paragrafi (8) i këtij neni ta njoftojë bankën për rrethanën e tillë. Në të kundërtën, do të konsiderohet se shfrytëzuesi i mbështetjes financiare nuk është bartës i funksioni publik.

(11) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare sipas nenit 2 pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) dhe 9) të këtij ligji, me shënimin e NVAQ-së në faqen e internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk, kontrollon se nëpërmjet së cilës bankë do t'i shpërndahet mbështetja financiare dhe lartësia e mbështetjes financiare.

(12) Në afat prej pesë ditësh nga dita e dorëzimit të kryer të Listës përfundimtare të shfrytëzuesve të mbështetjes financiare nga paragrafi (7) i këtij neni, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së

Maqedonisë së Veriut kryen pagesën e mjeteve pér mbështetjen financiare të bankave nga paragrafi (1) i këtij nenit në lartësinë e përcaktuar pér secilën bankë veç e veç.

(13) Banka e paragrafit (1) të këtij nenit, mbështetjen financiare e shpërndan në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesve të mbështetjes financiare nga Lista përfundimtare e shfrytëzuesve të mbështetjes financiare sipas paragrafit (7) të këtij nenit në afat sa më të shkurtër të mundshëm, ndërkaq më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e pagesës së kryer të mjeteve nga Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pér klientët ekzistues të bankës, nëse kanë kryer përditësim të rregullt të dhënave. Pér klientët ekzistues - shfrytëzues të mbështetjes financiare, të cilët nuk kanë kryer përditësim të dhënave në përputhje me rregullat ligjore, pagesa do të bëhet në afat prej tri ditësh pas përditësimit të kryer të dhënave. Pér shfrytëzuesit e mbështetjes financiare të cilët kanë nevojë të hapin llogari të transaksionit në bankën së paragrafit (1) të këtij nenit, pagesa do të bëhet në afat prej tri ditësh pas hapjes së llogarisë së transaksionit në bankë.

(14) Personi fizik, i cili i përbush kushtet, ndërkaq nuk ka marrë mbështetje financiare, mund të parashtojë prapësim, në afat prej tri ditësh nga dita e publikimit të listës sipas paragrafit (6) të këtij nenit, në faqen e internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk, duke e shënuar NVAQ-në, emrin dhe mbiemrin, adresën e vendbanimit, komunën, e-mailin dhe kategorinë e personave-shfrytëzues të mbështetjes financiare pér të cilin i përbush kushtet.

(15) Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pas spërfundimit të afatit pér parashtimin e tyre, prapësimet do t'i dorëzojë në institucionin e nenit 3, paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij ligji në përputhje me kategorinë që e ka theksuar personi fizik në prapësim. Institucioni kompetent ka pér detyrë ta njoftojë Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të prapësimeve.

(16) Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do t'i njoftojë parashtreesit e prapësimeve të miratuar në afat prej dhjetë ditë nga dita e parashtimit të prapësimit.

(17) Dorëzimi i prapësimit me postë nuk është i lejuar.

Neni 5

(1) Mbështetja financiare sipas nenit 1 paragrafi (2) të këtij ligji është shumë e njëhershme që paguhet në llogarinë e transaksionit të personit shfrytëzues të mbështetjes financiare nëpërmjet bankës së nenit 4 paragrafi (1) të këtij ligji, edhe atë:

- Qytetarët me të ardhura të ulëta-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Pensionistët-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Shfrytëzuesit e së drejtës pér sigurim social të personave të moshuar do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Të rintjtë-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Prindërit vëtmbajtës-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Artistët-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person;

- Punëtorët e filmit-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person dhe

- Artistët e estradës-shfrytëzues të mbështetjes financiare do të marrin mbështetje të njëhershme financiare në shumë prej 6,000 denarë pér person.

(2) Mbështetjet financiare të zbatuar sipas paragrafit (1) të këtij nenit shfrytëzuesit e mbështetjes financiare do ta shfrytëzojnë ekskluzivisht pér blerjen e produkteve dhe shërbimeve maqedonase në periudhën nga dita e pranimit të mjeteve në llogarinë e transaksionit deri më 25.12.2020.

(3) Shuma përbledhëse e mjeteve të pashpërndara në para nga mbështetja e marrë financiare, banka ka pér detyrë t'i kthejë në llogarinë e buxhetit në afat prej tri ditësh pas përfundimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij nenit, pa arkëtimin e shpenzimeve pér transaksionin e kryer.

(4) Nëse personi shfrytëzues i mbështetjes financiare e ka të bllokuar llogarinë e transaksionit, banka e nenit 4 paragrafi (1) të këtij ligji, me kërkesë të tij do t'i hapë llogari të veçantë dedikuese dhe e cila do të përashtohet nga përmbarimi në çfarëdolloj baze.

(5) Të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara ruhen në afatet e përcaktuara me regulloren ligjore përkatëse.

Neni 6

Mbështetja financiare e zbatuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji, nuk tatimohet me tatimin mbi të ardhurat personale në përputhje me Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale.

Neni 7

Personat që kanë marrë mbështetje financiare në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore pér mbështetjen financiare të qytetarëve dhe të punësuarve me të ardhura të ulëta, të rintjeve dhe punëtorëve shëndetësorë duke lëshuar kartelë pagesore pér blerjen e produkteve dhe të

шербиме на македонските гјати и гијади се јасно за законот ("Gazeta Zvrtare e Republika e Maqedonisë së Veriut" број 137/20, 147/20, 151/20, 156/20, 157/20 и 169/20) нук мунд ти штфтија зојнë мбештетје финансиски не пеѓија се кетија лиј.

Neni 8

Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave ти кетија лији крејен Inspektorati Shtetëror i Tregut и Drejtoria e ти Hyrave Publike не пеѓија се компетенти за тие ти пеѓија за крејување на лиј.

Neni 9

Aktet nенлигите ти пеѓија за крејување на лиј до ти мирување не афат преј пеша дитеш нга хурија не фути е кетија лији.

Neni 10

Ky лији хин не фути дитен е ботим на "Gazetën Zvrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3927.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за даночна постапка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4356/1
5 декември 2020 година

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка („Службен весник“ на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16, 35/18 и „Gazeta Zvrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ број 275/19), по членот 123 се додава нов наслов и нов член 123-а, кои гласат:

„Посебни одредби за камата“

Член 123-а

По исклучок од членот 123 став (1) од овој закон за износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,015%, за секој ден задоцнување.“.

Член 2

Одредбите од членот 123-а од овој закон ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 31 март 2021 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

LIGJ PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË PROCEDURËS TATIMORE

Neni 1

Неј Лигин е Procedurës Tatimore ("Gazeta Zvrtare e Republikës së Maqedonisë" број 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16, 35/18 и „Gazeta Zvrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ број 275/19) пас неј 123 сhtohet titull i ri и неј 123-а сиј вијон:

“Dispozita të posaçme për kamatë“

Член 123-а

Ме пеѓија ти неј 123 параграф (1) ти кетија лији, пеѓија шумеја и татима и ти тaksave tatimore дитесоре ти пагуара мија пак осе мија шумеја, пеѓија каматес, ллогаритет и ти аркетоје камата неј лартеси преј 0,015%“ пеѓија чдо дитесоре.

Член 2

Dispozitat е неј 123-а ти кетија лији до ти збатоја нга дата е хурија неј фути ти кетија лији дери мија 31 mars 2021.

Член 3

Ky лији хин неј фути дитен е ботим на "Gazetën Zvrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3928.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ
ДРУШТВА (*)**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (*),

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4351/1 Претседател на Република
5 декември 2020 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

З А К О Н
**ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА (*)****Член 1**

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) по членот 384 се додава наслов и нов член 384-а, кој гласат:

„Изјава за применена на кодекс за корпоративно управување“**Член 384-а**

(1) Надзорниот одбор, односно неизвршните членови на одборот на директори, на акционерско друштво то чии акции котираат на берзата, се должни да обезбе-

(*) Со овој закон се врши усогласување со:

- ДИРЕКТИВА 2005/56/EZ на Европскиот парламент и на Советот од 26 октомври 2005 година за прекуграницото спојување на друштвата со ограничена одговорност CELEX бр.32005L056, која е заменета со ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2017/1132 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 14 јуни 2017 година во врска со одредени аспекти од законот за трговски друштва (кодифициран текст), Наслов II, Поглавје II-Прекуграницно спојување CELEX бр.32017L1132 и
- ДИРЕКТИВА ЕУ 2013/34 на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година за годишните финансиски извештаи, консолидираните финансиски извештаи и поврзаните извештаи за одредени типови трговски друштва, со која се менува Директивата 2006/43 /EZ на Европскиот парламент и на Советот и се заменува Директивата 78/660/ ЕЕЗ и 83/349/EEZ CELEX бр. 02013L0034-20141211.

дат органот на управување во посебен дел од годишниот извештај за работењето на друштвото да даде изјава за примена на кодексот за корпоративно управување.

(2) Изјавата за примена на кодексот за корпоративно управување од ставот (1) на овој член е составен дел на годишниот извештај за работењето на акционерско друштвото чии акции котираат на берзата.

(3) Изјавата од ставот (2) на овој член содржи:

1) известување за кодексот за корпоративно управување кој друштвото го применува, како и местото каде што текстот на Кодексот е јавно достапен;

2) известувања за примената на корпоративното управување од страна на друштвото кое го применува кодексот, а особено оние кои изречно не се пропишани со закон и

3) отстапувања од правилата на кодексот за корпоративно управување од точката 1) на овој став, ако такви отстапувања постојат и образложение за таквите отстапувања.“.

Член 2

Во членот 415-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Покрај активностите наведени во ставот (3) на овој член, службата за внатрешна ревизија во акционерско друштвото чии акции котираат на берзата врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на друштвото и преку следење на усогласеноста на организацијата и дејствувањето на друштвото во согласност со кодексот за корпоративно управување.“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 3

Во насловот на Десетата глава, зборовите: „СО ДРУШТВА ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА“ се бришат.

Член 4

Во членот 537-а се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат доколку друштвото кое настанува како резултат на таквото прекуграницно спојување е основано согласно овој закон и има регистрирано седиште во Република Северна Македонија.

(3) Одредбите од членовите 537-а, 537-б, 537-в, 537-г, 537-д, 537-ѓ, 537-е, 537-ж, 537-з, 537-с, 537-и, 537-ј, 537-к и 537-л од овој закон се применуваат и ако едно од споените друштва е основано во согласност со закон и со регистрирано седиште во држава која не е членка на Европската унија, под услов друштвото кое настанува како резултат на таквото прекуграницно спојување да биде основано согласно овој закон и да има регистрирано седиште во Република Северна Македонија.“.

Член 5

Во членот 537-ф по ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(4) Доколку друштвото овозможи бесплатен пристап на јавноста, до предлогот со условите за прекуграницно спојување, заедно со податоците од ставот (2) на овој член, кои за таа цел се објавени на интернет страната на друштвото, во времетраење континуирано од најмалку еден месец, пред денот на состанокот на собирот на содружници, односно на седницата на собранието на друштвото на кои ќе се одлучи дали ќе се прифати, или ќе се отфрли предлогот со условите за прекуграницно спојување, истите нема потреба да бидат објавени на начин утврден во ставот (1) на овој член.

(5) За континуираниот и непрекинат пристап до интернет страната од ставот (4) на овој член, како и за автентичноста на документите објавени на истата, одговорноста ја сноси друштвото сопственик на интернет страната.

(6) Доколку друштвото го објави предлогот со условите на својата интернет страна, истото доставува известување до трговскиот регистар кој го води Централниот регистар, за да се изврши објавата. Во известувањето се наведува формата, називот и регистрираното седиште на македонското друштвото кое учествува во прекуграницното спојување, датумот на објавување на интернет страната на друштвото на предлогот со условите за прекуграницно спојување, со податоците од ставот (2) на овој член, точниот назив на интернет страната на друштвото на која е извршено објавувањето на податоците и укажување дека истите бесплатно се достапни до јавноста.

(7) Известувањето од ставот (6) на овој член, веднаш се објавува на интернет страната на Централниот регистар.

(8) Објавувањето на предлогот со условите од ставот (4) на овој член, се смета за започнато, од датумот на објавувањето на известувањето од страна на Централниот регистар, кое треба да биде извршено најмалку еден месец, пред денот на одржување на состанокот на собирот на содружници, односно на седницата на собранието на друштвото.

(9) Друштвото има обврска, на својата интернет страна да ги чува информациите од ставот (4) на овој член, по одржувањето на собирот на содружници, односно на собранието на друштвото, се до денот на издавање на решението за упис во трговскиот регистар според членот 537-и од овој закон. Во случај на привремен прекин во пристапот до информациите објавени на интернет страната на друштвото, поради технички или други причини, одговорноста ја сноси друштвото.“,

Член 6

Во членот 537-л во ставот (1) бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

Член 7

По членот 537-л се додаваат два нови наслови и два нови члена 537-љ и 537-м, кои гласат:

„Учество на вработените**Член 537-љ**

(1) За учеството на вработените во одлучувањето во друштвото кое настанува како резултат на прекуграницно спојување, со регистрирано седиште во Република Северна Македонија се применува овој закон, без да е во спротивност со ставот (2) на овој член.

(2) Овој закон нема да се применува, доколку најмалку едно од друштвата предмет на спојување, шест месеци пред објавување на предлогот со условите за прекуграницно спојување според членот 537-ф од овој закон, има просечен број на вработени, кој надминува 500-тини и функционира според системот за учество на вработените во согласност со членот 35 од Законот за европско друштво.

(3) Овој закон нема да се применува, доколку законите кое се применуваат над друштвото настанато со прекуграницно спојување не:

- предвидуваат најмалку исто ниво на учество на вработените кое се применува во соодветните друштва кои се спојуваат, измерено со критериумот за пропорционалност на претставниците на вработените меѓу членовите во управниот или надзорниот орган, или нивните тела, или од групата за управување која ги покрива профитните одделенија на друштвото, во кои вработените имаат право на претставници или

- предвидува вработените во седиштето на друштвото настанато со прекуграницното спојување, а чие седиште е во Република Северна Македонија ги имаат истите права за учество како и на тие вработени во државата членка, каде друштвото коешто е настанато со прекуграницно спојување има свое регистрирано седиште.

(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) на овој член, учеството на вработените во одлучувањето во друштвото настанато со прекуграницно спојување е уредено во ставовите (5), (6) и (7) на овој член, а во согласност со принципите и процедурите утврдени во член 13, член 36 ставови 1 и 2, член 37, член 38, член 39 ставови 1, 2 и 3, член 40 ставови 1 и 2, член 41, член 43, член 44 став 1, член 49 каде што во ставот 1 точка 2 процентуалниот износ од 25% се зголемува на 33%, член 50, член 51, член 52 и член 54 од Законот за европско друштво.

(5) Во примената на принципите и процедурите од ставот 4 на овој член:

а) надлежниот орган од компаниите кои се спојуваат има право да избере, без претходно спроведување преговори, да бидат директно предмет на стандардните правила кои се однесуваат на ставот (4) алинеја 6 на овој член, како што е пропишано со законодавството

на земјата–членка во којашто друштвото настанато како резултат на прекугранично спојување има регистрирано седиште и ги прифаќа тие правила од датумот на регистрирањето и

(б) посебното преговарачко тело има право да одлучи, со двотретинско мнозинство од своите претставници кои претставуваат најмалку две третини од вработените, вклучувајќи ги гласовите на членовите кои ги претставуваат вработените, во најмалку две различни земји членки, да не започнат со преговори или да ги прекинат преговорите кои веќе се отпочнати и да се повикаат на правилата за учество кои се на сила во земјата членка, каде што регистрираното седиште на друштвото резултат на прекуграничното спојување ќе биде сместено.

(6) Доколку едно од друштвата што се спојуваат, работи според системот за учество на вработените, друштвото настанато со прекуграничното спојување ќе биде управувано според таквиот систем, во согласност со правилата од ставовите (2) и (3) на овој член, со тоа што истото има обврска да ја преземе правната форма којашто овозможува реализација на правата за учество.

(7) Доколку друштвото настанато со прекугранично спојување функционира според системот на учество на вработените, истото има обврска да преземе мерки за да обезбеди дека правата за учество на вработените се заштитени во случај на следни домашни спојувања за период од три години, откако прекуграничното спојување има станато ефективно, со примена на *mutatis mutandis* правилата утврдени со овој член.

Заштита на лични податоци

Член 537-м

Обработка на личните податоци која се спроведува во контекст на одредбите за прекугранично спојување од овој закон, се врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци.“.

Член 8

По членот 605-г се додава нов член 605-д, кој гласи:

„Член 605-д

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе му се изрече за прекршок на акционерско друштвото чии акции котираат на берзата, доколку органот на управување не даде изјава за примена на кодексот за корпоративно управување, во согласност со членот 384-а од овој закон.

(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на надзорниот одбор, односно на неизвршните членови на од-

борот на директори во акционерското друштво, доколку постапат спротивно на обврската од членот 384-а став (1).

(3) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на управниот одбор, односно на извршните членови на одборот на директори во акционерското друштво, кои нема да дадат изјава за примена на кодексот за корпоративно управување, во согласност со членот 384-а од овој закон.

(4) Комисијата за хартии од вредност може да поднесува барање за поведување прекршочна постапка за прекршоците од овој член.“

Член 9

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), членот 34 се брише.

Член 10

Одредбите од членот 7 од овој закон, со кои се дава нов член 537-љ, ќе започнат да се применуваат од денот кога Република Северна Македонија ќе стекне статус полноправен член во Европската унија.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I GJ

ПËР NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË SHOQËRIVE TREGTARE (*)

Neni 1

Në Ligjin e Shoqërive Tregtare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 dhe 120/18) pas nenit 384 shtohet nen i ri 384-a, siç vijon:

(*) Me këtë ligj bëhet harmonizim me:

-DIREKTIVËN 2005/56/KE të Parlamentit European dhe të Këshillit, datë 26 korrik 2005, për bashkim ndërkufitar të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar CELEX numër 32005L056, e cilë është zëvendësuar me DIREKTIVËN (BE) 2017/1132 TË PARLAMENTIT EUROPIAN DHE TË KËSHILLIT, datë 14 qershor 2017, lidhur me aspekte të caktuara të Ligjit të Shoqërive Tregtare (tekst i kodifikuar), Titulli II, Kreu II-Bashkimi ndërkufitar CELEX numër 32017L1132 dhe
-DIREKTIVËN BE 2013/34 KE të Parlamentit European dhe të Këshillit, datë 26 qershor 2013, për raportet financiare vjetore, raportet financiare të konsoliduara dhe raportet e lidhura për tipe të caktuar të shoqërive tregtare, me të cilën ndryshohet Direktiva 2006/43 /KE e Parlamentit European dhe e Këshillit dhe zëvendësohet Direktiva 78/660/ KEE dhe 83/349/KEE CELEX numër 02013L0034-20141211.

“Deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ

Neni 384-a

(1) Këshilli Mbikëqyrës, përkatësisht anëtarët joekzekutivë të Këshillit të drejtoreve, të shoqërisë aksionare aksionet e së cilës janë të kuotuara në bursë, janë të obliguar që të sigurojnë se organi drejtues, në një pjesë të veçantë të raportit vjetor për punën e shoqërisë, të japë deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ.

(2) Deklarata për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ nga paragrafi (1) i këtij neni është pjesë përbërëse e raportit vjetor për punën e shoqërisë aksionare aksionet e së cilës janë të kuotuara në bursë.

(3) Deklarata e paragrafit (2) të këtij neni përmban:

1) njoftim për kodin e menaxhimit korporativ të cilin e zbaton shoqëria, si dhe vendin ku teksti i kodit është i kapshëm publikisht;

2) njoftime për zbatimin e menaxhimit korporativ nga ana e shoqërisë e cila e zbaton kodin dhe veçanërisht ato që nuk janë të përcaktuara në mënyrë eksplikite me ligj dhe

3) shhangje nga rregullat e kodit të menaxhimit korporativ të pikës 1) të këtij paragrafi, nëse ekzistojnë shhangje të tilla dhe arsyetim për shhangjet e tilla. “.

Neni 2

Në nenin 415-a, pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), siç vijon:

“(4) Krahas aktiviteteve të theksuara në paragrin (3) të këtij neni, shërbimi i revizionit të brendshëm në shoqërinë aksionare aksionet e së cilës kuotojnë në bursë, kryen kontroll të përhershme dhe të plotë të ligjshmërisë, rregullsisë dhe afateve kohore të shoqërisë dhe duke përcjellë pajtueshmërinë e organizatës dhe veprimin e shoqërisë në përputhje me kodin e menaxhimit korporativ.“.

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Neni 3

Në titullin e kapitullit Dhjetë, fshihen fjälët: “ME SHOQËRI NGA BASHKIMI EUROPIAN”.

Neni 4

Në nenin 537-a shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) siç vijon:

“(2) Dispozitat e paragrafit (1) të këtij neni zbatohen nëse shoqëria që shfaqet si rezultat i bashkimit të tillë ndërkufitar është themeluar në përputhje me këtë ligj dhe ka seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(3) Dispozitat e neneve 537-a, 537-b, 537-v, 537-g, 537-d, 537-gj, 537-e, 537-zh, 537-z, 537-x, 537-i, 537-j, 537-k dhe 537-ll të këtij ligji do të zbatohen edhe nëse njëra nga shoqëritë e bashkuara është themeluar në përputhje me ligjin dhe me seli të regjistruar në shtet që

nuk është anëtar i Bashkimit Europian, me kusht që shoqëria që krijohet si rezultat i bashkimit të tillë ndërkufitar të themelohet në përputhje me këtë ligj dhe të ketë seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.“.

Neni 5

Në nenin 537-gj pas paragrafit (3) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) siç vijon:

“(4) Nëse ndërmarrja siguron qasje falas të publikut, në propozimin me kushtet për bashkim ndërkufitar, së bashku me të dhënat nga paragri (2) i këtij neni, të cilat për atë qëllim publikohen në faqen e internetit të shoqërisë, në kohëzgjatje të vazhdueshme prej të paktën një muaj, para ditës së mbledhjes së bashkëpronarëve, përkatësisht në mbledhjen e kuvendit të shoqërisë në të cilin do të vendoset nëse do të pranohet, ose të refuzohet propozimi me kushtet për bashkim ndërkufitar, të njëjtat nuk kanë nevojë të publikohen në mënyrë të përcaktuar sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(5) Për qasjen e vazhdueshme dhe të pandërprerë në faqen e internetit të paragrafit (4) të këtij neni, si dhe për autenticitetin e dokumenteve të publikuara në të, përgjegjësinë e mban shoqëria pronare e faqes së internetit.

(6) Nëse shoqëria e publikon propozimin me kushtet në faqen e saj të internetit, e njëjtë duhet të paraqesë njoftim në regjistrin tregtar të mbajtur nga Regjistro Qendror, në mënyrë që të bëhet publikimi. Njoftimi duhet të përmbajë formën, emrin dhe selinë e regjistruar të ndërmarrjes maqedonase e cila merr pjesë në bashkinin ndërkufitar, datën e publikimit në faqen e internetit të shoqërisë të propozimit me kushtet për bashkinin ndërkufitar, me të dhënat sipas paragrafit (2) të këtij neni, emrin e saktë të faqes së internetit të shoqërisë në të cilën është kryer publikimi i të dhënavë dhe tregon se ato janë në dispozicion të publikut, pa pagesë.

(7) Njoftimi i paragrafit (6) të këtij neni, publikohet menjëherë në faqen e internetit të Regjistrat Qendror.

(8) Publikimi i propozimit me kushtet sipas paragrafit (4) të këtij neni, konsiderohet i filluar, nga data e publikimit të njoftimit nga Regjistro Qendror, i cili duhet të kryhet së paku një muaj para ditës së mbajtjes së mbledhjes së takimit të bashkëpronarëve, përkatësisht në mbledhjen e kuvendit të shoqërisë.

(9) Shoqëria është e obliguar që, në faqen e saj të internetit, t'i ruajë informacionet nga paragri (4) i këtij neni, pas mbajtjes së takimit të bashkëpronarëve, përkatësisht të mbledhjes së shoqërisë, deri në ditën e lëshimit të aktvendimit për regjistrim në regjistrin tregtar sipas neni 537-i të këtij ligji. Në rast të ndërprerjes së përkohshme të informatave të publikuara në faqen e internetit të shoqërisë, për arsyte teknike ose arsyte të tjera, përgjegjësinë e mban shoqëria.“

Neni 6

Нë nenin 537-ll pas paragrafit (1) numri "6" zëvendësohet me numrin "5":

Neni 7

Pas nenit 537-ll shtohen dy tituj të ri 537-1 dhe 537-m siç vijon:

"Pjesëmarrja e të punësuarve

Neni 537-1

(1) Për pjesëmarrjen e të punësuarve në vendimmarjen në shoqërinë që ndodh si rezultat i bashkimit ndërkufitar, me seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zbatohet ky ligj, pa qenë në kundërshtim me paragrafin (2) të këtij neni.

(2) Ky ligj nuk do të zbatohet, nëse të paktën një nga shoqëritë që janë objekt i bashkimit, gjashtë muaj para shpalljes së propozimit me kushtet për bashkimin ndërkufitar sipas nenit 537-gj të këtij ligji, ka një numër mesatar të të punësuarve, i cili tejkalon 500 dhe funksionon sipas sistemit për pjesëmarrjen e të punësuarve në përputhje me nenin 35 të Ligjit të Shoqërisë Europiane.

(3) Ky ligj nuk do të zbatohet nëse ligjet që zbatohen mbi shoqërinë e formuar me bashkim ndërkufitar nuk:

-parashikojnë të paktën të njëtin nivel të pjesëmarrjes së punonjësve që zbatohet në shoqëritë adekuate të cilat bashkohen, të matur me kriterin e përpjestueshmërisë së përfaqësuesve të punonjësve midis anëtarëve në organin drejtues ose mbikëqyrës, ose organeve të tyre, ose të grupit për menaxhim që mbulon seksionet profitabile të shoqërisë, në të cilën punonjësit kanë të drejtë për përfaqësues ose

-parashikon që punonjësit në selinë e shoqërisë të formuar nga bashkimi ndërkufitar, selia e së cilës është në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë të njëjtat të drejta për të marrë pjesë si ata punonjës në shtetin anëtar, ku shoqëria e cila është formuar me bashkimin ndërkufitar ka zyrën e saj të regjistruar.

(4) Në rastet sipas paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni, pjesëmarrja e të punësuarve në vendimmarjen në shoqërinë e bërë nga bashkimi ndërkufitar është rregulluar në paragrafët (5), (6) dhe (7) të këtij neni dhe në përputhje me parimet dhe procedurat e përcaktuara sipas nenit 13, nenit 36, paragrafët 1 dhe 2, nenit 37, nenit 38, nenit 39, paragrafët 1, 2 dhe 3, nenit 40, paragrafët 1 dhe 2, nenit 41, nenit 43, nenit 44, paragrafi 1, nenit 49 ku në paragrafin 1 pika 2 shuma e përqindjes prej 25% rritet në 33%, nenit 50, nenit 51, nenit 52 dhe nenit 54 të Ligjit të Shoqërisë Europiane.

(5) Në zbatimin e parimeve dhe të procedurave të paragrafit 4 të këtij neni:

a) organi kompetent i kompanive të cilat bashkohen ka të drejtë të zgjedhë, pa negociata të zbatuara paraprake, që t'i nënshtrohet drejtpërdrejt rregullave standarde të cilat kanë të bëjnë me paragrafin (4) nënparagrafi 6 të këtij neni,

siç është përcaktuar me legislacionin e shtetit anëtar në të cilën shoqëria e formuar si rezultat i bashkimit ndërkufitar ka seli të regjistruar dhe i pranon ato rregulla nga data e regjistrimit dhe

(b) trupi i posaçëm negociues ka të drejtë të vendosë me shumicën e dy të tretave të përfaqësuesve të tij që përfaqësojnë të paktën dy të tretat e të punësuarve, duke përfshirë votat e anëtarëve që përfaqësojnë të punësuarit, në të paktën dy shtete të ndryshme anëtare, të mos fillojnë me negociata ose t'i ndërpresin negociatat të cilat kanë filluar tashmë dhe t'u përbahen rregullave për pjesëmarrje të cilat janë në fuqi në shtetin anëtar ku selia e regjistruar e shoqërisë si rezultat i bashkimit ndërkufitar do të vendoset.

(6) Nëse njëra nga shoqëritë që bashkohen, punon sipas sistemit për pjesëmarrjen e punonjësve, shoqëria e formuar me bashkimin ndërkufitar do të menaxhohet sipas një sistemi të tillë, në përputhje me rregullat sipas paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni, ashtu që e njëjta ka për obligim të marrë formën juridike që mundëson realizimin e të drejtave për pjesëmarrje.

(7) Nëse shoqëria e formuar me bashkim ndërkufitar funksionon sipas sistemit të pjesëmarrjes së punonjësve, e njëjta ka për detyrë që të marrë masa për të siguruar se të drejtat e pjesëmarrjes së punonjësve janë të mbrojtura në rast të bashkimeve të brendshme në vijim për një periudhë prej tre vjetësh, pasi bashkimi ndërkufitar është bërë efektiv duke zbatuar rregullat mutatis mutandis të përcaktuara me këtë nen.

Mbrojtja e të dhënavë personale

Neni 537-m

Përpunimi i të dhënavë personale që zbatohet në kontekst me dispozitat për bashkim ndërkufitar të këtij ligji, kryhet në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënavë personale. “

Neni 8

Pas nenit 605-g shtohet nen i ri 605-d, siç vijon:

“Neni 605-d

(1) Gjobë në shumën prej 1.000 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të vogël, gjobë në shumën prej 3.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të mesëm dhe gjobë në vlerë prej 5.000 deri 10.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të madh, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë aksionare aksionet e së cilës kotojnë në bursë, nëse organi menaxhues nuk jep deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ, në përputhje me nenin 384-a të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 100 deri 500 euro, në kundërvlerë denari, do t'u shqiptohet anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, përkatësisht anëtarëve joekzekutivë të këshillit të drejtorëve në shoqërinë aksionare, nëse veprojnë në kundërshtim me detyrimin sipas nenit 384-a paragrafi (1).

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 500 euro, në kundërvlerë denari, do t'u shqiptohet anëtarëve të këshillit drejtues, përkatësisht anëtarëve ekzekutivë të Këshillit të drejtoreve në shoqërinë aksionare, të cilët nuk do të jepin deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ, në përputhje me nenin 384-a të këtij ligji.

(4) Komisioni i Letrave me Vlerë mund të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës së kundërvajtjes për kundërvajtjet nga ky nen“.

Neni 9

Në Ligjin për Ndryshimet dhe Plotësimin e Ligjit të Shoqërive Tregtare ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10), neni 34 fshihet.

Neni 10

Dispozitat sipas nenit 7 të këtij ligji, me të cilat shtohet nen i ri 537-l, do të fillojnë të zbatohen nga dita kur Republika e Maqedonisë së Veriut do të fitojë statusin anëtar e plotëfuqishme në Bashkimin Europian.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3929.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4358/1
5 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Член 1

Во Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ број 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19), во член 12 по точката 19 се додава нова точка 19-а), која гласи:

„19-а) надоместоци на трошоци за превоз и исхрана на вработените кои работат ноќно време, до износите утврдени со Законот за работните односи;“.

По точката 35) се додава нова точка 35-а), која гласи:

„35-а) уплатена премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, во висина од една просечна месечна бруто-плата во Република Северна Македонија, објавена во јануари во тековната година според податоците од Државниот завод за статистика;“.

Во точката 43) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Точката 44) се менува и гласи:

„надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири звездички), превоз и надоместоци за трошоците за виза, за лица резиденти на Република Северна Македонија кои учествуваат во образовни и научни активности или настани на научни и образовни институции во земјата и во странство, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;“.

По точката 44) се додаваат четири нови точки 45), 46), 47) и 48), кои гласат:

„45) платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ до 9.000 денари на годишно ниво по вработен;

46) надоместоци на трошоци за обуки и доквалификација (стекнување сертификати, лиценци и слично) на вработени лица, поврзани со нивното работно место, под услов истите да продолжат со работа кај истиот работодавач, во временски период утврден со договор;

47) даден репроматеријал без надоместок (семенски материјал и производи за заштита на растенија во расадопроизводство), согласно со закон и

48) ваучер на активен спортсист издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот.“.

Член 2

Во член 24 во ставот (1) по зборот „средствата“ се додаваат зборовите: „за амортизација“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат можат да се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење, при што за таквата амортизација во целина да

влезе како расход при утврдување на основата за оданочување потребна е издадена согласност од Управата за јавни приходи, по поднесено писмено барање најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.”.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за финансии.“.

Член 3

Членот 25 се брише.

Член 4

Во член 27 во точката 3) по зборот „репрезентација“ се додаваат зборовите: „во висина од 90%“.

По точката 15) се додаваат две нови точки 16) и 17), кои гласат:

„16) уплатена премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над една просечна месечна бруто-плата во Република Северна Македонија, објавена во јануари во тековната година според податоците од Државниот завод за статистика;

17) платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица и за обврзник кој остварува доход од самостојна дејност над износот од 9.000 денари на годишно ниво по вработен;“.

Точките 16) и 17) стануваат точки 18) и 19).

Член 5

Во член 46 ставот (2) се менува и гласи:

„Правото на враќање на платен данок од ставот (1) на овој член не го оставарува обврзник кој во календарската година остварил друг доход кој се оданочува согласно со одредбите од овој закон, со исклучок на добиените репроматеријали без надоместок од страна на откупните претпријатија кои се во функција на дејноста, како и добиените репроматеријали согласно со закон.“.

Член 6

Во член 55 во точката 3) пред зборот „орочени“ се додаваат зборовите: „камати од“.

Член 7

Во член 68 по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) премијата за доброволно здравствено осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој оставарува доход од самостојна дејност;“.

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Член 8

Во член 70 по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) износот на уплатената премија за доброволно здравствено осигурување од правно лице или обврзник кој оставарува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12 точка 35-а) од овој закон;“.

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Член 9

Во член 71 во ставот (2) зборовите: „во трговијата“ се бришат.

Член 10

Во член 79 во ставот (1) по зборовите: „на решение“ се додаваат зборовите: „или електронска пресметка“.

Член 11

Членот 90 се менува и гласи:

„(1) Аконтацијата на данокот на доход за доходот од членот 19 од овој закон кој се оданочува според вистински доход во тековната година, се пресметува врз основа на податоците од годишниот даночен биланс за претходната година.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, аконтацијата на данокот на доход за месеците јануари и февруари во тековната година се пресметува врз основа на податоците од годишниот даночен биланс за годината која и претходи на претходната година.“.

Член 12

Во член 94 ставот (3) се менува и гласи:

„По исклучок на ставот (1) на овој член, аконтацијата на данокот на доход за јануари и февруари во тековната година се плаќа во износ од една дванаесеттина од пресметаниот данок во годишниот даночен биланс за годината која и претходи на претходната година.“.

Член 13

(1) Обврзниците на данокот на личен доход кои оставаруваат доход од самостојна дејност и кои имаат претрено штети во своето работење поради ширење на корона-вирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците ноември и декември 2020 година, како и за месеците јануари и февруари 2021 година.

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува на даночните обврзници кои ги исполнуваат следниве услови:

- даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од ставот (1) на овој член во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените,

- вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година или

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

(3) За остварување на правото од ставот (1) на овој член даночните обврзници поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност до Управата за јавни приходи најдоцна до петти наредниот месец за месецот за кој што обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на личен доход за временскиот период утврден во ставот (1) на овој член.

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(5) Поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член, се врши преку системот „е-персонален данок“ на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање од ставот (3) на овој член го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

(6) Даночниот обврзник кој го искористил правото од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите од ставот (2) на овој член, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на доход од вршење на самостојна дејност што не ги платил и камата согласно со Законот за даночна постапка.

Член 14

Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Одредбите од членот 1 со кои во членот 12 се дадава нова точка 35-а), нова точка 46) и нова точка 47), одредбите од членот 2 со кои се менува членот 24, одредбите од членот 3 со кои се брише членот 25, одредбите од членот 4 со кои во членот 27 се дополнува точката 3) и се додава нова точка 16), одредбите од членот 7 со кои се дополнува членот 68 со нова точка 2) и одредбите од членот 8 со кои членот 70 се дополнува со нова точка 2) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.

Член 16

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI TË ARDHURA PERSONALE

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 241/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 275/19), në nenin 12, pas pikës 19 shtohet pikë e re 19-a) siç vijon:

"19-a) kompensimi i shpenzimeve për transport dhe ushqim të të punësuarve që punojnë natën, deri në shumat e përcaktuara me Ligjin e Marrëdhënieve të Punës;"

Pas pikës 35) shtohet pikë e re 35-a) siç vijon:

"35-a) kësti i sigurimit i paguar për sigurim shëndetësor vullnetar për një vit kalendarik, për të punësuarit dhe përtatimpagues i cili realizon të ardhura nga veprimitaria e tij e pavarur, në lartësi prej një rroge mesatare mujore bruto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e publikuar në janar të vitit aktual sipas të dhënavë të Entit Shtetëror të Statistikës;"

Në pikën 43) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Pika 44) ndryshohet dhe bëhet:

"kompensimi i shpenzimeve të akomodimit në hotel (deri në kategorinë me katër yje), transportit dhe kompensimi i shpenzimeve për viza, për personat rezidentë të Republikës së Maqedonisë së Veriut që marrin pjesë në aktivitetet arsimore dhe shkencore ose në ngjarje të institucioneve shkencore dhe arsimore brenda apo jashtë vendit, të përcaktuara në bazë të dokumenteve për shpenzimet e bëra; "

Pas pikës 44) shtohen katër pika të reja 45), 46), 47), dhe 48) siç vijojnë:

„45) teste laboratorike të paguara për COVID-19 për të punësuarit në shumë deri në 9.000 denarë në nivel vjetor për të punësuar;

46) kompensim i shpenzimeve për trajnime dhe kualifikim shtesë (marrja e certifikatave, licencave dhe ngashëm) të personave të punësuar, lidhur me vendin e tyre të punës, me kusht që ata të vazhdojnë të punojnë te i njëjtë punëdhënës, për periudhë kohore të përcaktuar me marrëveshje;

47) lëndë e parë e dhënë pa kompensim (material faror dhe produkte për mbrojtje të bimëve në prodhimin e fidanëve), në përputhje me ligjin dhe

48) vauçer të sportistit aktiv të lëshuar nga Agjencija e të Rinjeve dhe e Sportit, në përputhje me Ligjin e Sportit.“

Neni 2

Në nenin 24 në paragrafin (1), pas fjalës "mjetet" shtohen fjalët: "për amortizim".

Paragrafi (3) ndryshohet dhe bëhet:

"Vlera aktuale e mbetur e mjeteteve që nuk munden të shfrytëzohen më tej, që mund të amortizohen në tërësi, pavarësisht nga afati i përcaktuar i kohëzgjatjes, në tërësi të

hyjë si shpenzim gjatë përcaktimit të bazës së tatimit të nevojshme për lëshimin e pëlqimit nga Drejtoria e të Hyrave Publike, pas kërkesës me shkrim, të parashtruar më së voni deri më 31 janar në vitin i cili vijon pas vitit për të cilin paraqitet kërkesa.”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) siç vijon:
“(5) Ministri i Financave e përcakton formën dhe përbajtjen e kërkesës së paragrafit (3) të këtij neni.”.

Neni 3

Neni 25 fshihet.

Neni 4

Në nenin 27, pika 3), pas fjalës "reprezentacion" shtohen fjalët: "në lartësi prej 90%".

Pas pikës 15) shtohen dy pika të reja 16), dhe 17) siç vijojnë:

"16) kësti i sigurimit i paguar për sigurim shëndetësor vullnetar për një vit kalendarik, për të punësuarit dhe për obligues i cili realizon të hyra nga veprimtaria e tij e pavarur, në lartësi nga një rrogë mesatare mujore bruto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e publikuar në janar të vitit aktual sipas të dhënavë të Enti Shtetëror të Statistikës;

17) teste laboratorike të paguara për COVID-19 për personat e punësuar dhe për tatimpaguesin i cili realizon të ardhura nga veprimtari e pavarur mbi shumën prej 9.000 denarë në nivel vjetor për të punësuar;"

Pikat 16) dhe 17) bëhen pika 18) dhe 19).

Neni 5

Në nenin 46, paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

"Të drejtën për kthimin e tatimit të paguar nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e realizon tatimpaguesi i cili në vitin kalendarik ka realizuar të ardhura të tjera që tatohen në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me përashtim të lëndëve të para të marra pa kompensim nga ndërmarrjet grumbulluese që janë në funksion të veprimtarisë, si dhe lëndët e para e fituara në përputhje me ligjin.“

Neni 6

Në nenin 55, në pikën 3), pas fjalës "afatizuara" shtohen fjalët: "kamata nga"

Neni 7

Në nenin 68, pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) siç vijon:

"2) kësti i sigurimit për sigurimin shëndetësor vullnetar të paguar nga personi juridik ose tatimpaguesi i cili realizon të ardhura nga veprimtari e pavarur;

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Neni 8

Në nenin 70, pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) siç vijon:

"2) shuma e këstit të sigurimit për sigurimin shëndetësor vullnetar të paguar nga personi juridik ose tatimpaguesi i cili realizon të ardhura nga veprimtari e pavarur, mbi shumën e përcaktuar në nenin 12 pika 35-a) të këtij ligji;

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Neni 9

Në nenin 71 në paragrafin (2) fjalët: "në tregti" fshihen.

Neni 10

Në nenin 79, në paragrafin (1), pas fjalëve: "në aktvendim" shtohen fjalët: "ose përllogaritje elektronike".

Neni 11

Neni 90 ndryshohet dhe bëhet:

"(1) Paradhënia e tatimit mbi të ardhura për të ardhurat nga neni 19 i këtij ligji që tatohen në bazë të të ardhurave reale në vitin vijues, llogaritet në bazë të të dhënavë nga bilanci vjetor tatimor për vitin që i paraprin vitit paraprak.

(2) Me përashtim të paragrafit (1) të këtij neni, paradhënia e tatimit të të ardhurave për muajt janar dhe shkurt të vitit vijues, llogaritet në bazë të të dhënavë nga bilanci vjetor tatimor për vitin që i paraprin vitit paraprak.“.

Neni 12

Në nenin 94, paragrafi (3) ndryshohet dhe bëhet:

"Me përashtim të paragrafit (1) të këtij neni, paradhënia e tatimit të të ardhurave për muajt janar dhe shkurt të vitit vijues paguhet me shumë prej një të njëzetës të tatimit të llogaritur në bilancin vjetor për vitin i cili vijon pas vitit paraprak."

Neni 13

(1) Tatimpaguesit e të ardhurave personale që realizojnë të ardhura nga veprimtaria e pavarur dhe që kanë pësuar dëme në veprimtarinë e tyre për shkak të përhapjes së virusit korona COVID-19, kanë të drejtë të lirimit nga pagimi i shumës së paradhënieve të tatimit mbi të hyrat personale për muajin nëntor dhe dhjetor 2020, si dhe për muajt janar dhe shkurt 2021.

(2) Shfrytëzimi i të drejtës nga paragrafi (1) i këtij neni ka të bëjë me tatimpaguesit të cilët i plotësojnë këto kushte:

- tatimpaguesi-punëdhënesi të mos e zvogëlojë numrin e të punësuarve gjatë kohëzgjatjes së shfrytëzimit të lirimit nga tatimi nga paragrafi (1) i këtij neni lidhur me numrin e të punësuarve përfundimisht me 30 nëntor 2020, përvëç në raste të vdekjes, pensionimit ose dorëheqjes nga ana e të punësuarve;

- të hyrat e përgjithshme nga puna e rregullt e tatimpaguesit të zvogëlohen për të paktën 30% në periudhën prill-shtator 2020, në raport me të hyrat e punës së rregullt në periudhën prill-shtator 2019, ose

- tatimpaguesi t'i ketë të mbyllur të paktën 50% të vendeve të shitjes nëpërmjet të cilave e realizon qarkullimin (filiale, objekte të shitjes).

(3) Për realizimin e të drejtës nga paragrafi (1) i këtij neni, tatimpaguesit parashtronë kërkesë për lirim nga pagesa e paradhënieve mujore të tatimit mbi të ardhurat

personale në Drejtorinë e të Hyrave Publike më së voni deri në ditën e 5-të të muajit të ardhshëm për muajin për të cilin tatimpaguesi kërkon lirim nga pagesa e paradhënieve të tatimit mbi të ardhurat personale për periudhën kohore të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(4) Ministri i Financave e përcakton formën dhe përbajtjen e kërkesës së paragrafit (3) të këtij neni.

(5) Parashtimi i kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni bëhet nëpërmjet sistemit “e-tatime personale” të Drejtorisë së të Hyrave Publike, kurse pranimin e kërkesës së kompletuar nga paragrafi (3) i këtij neni e vërteton Drejtoria e të Hyrave Publike në afat prej 10 ditësh dita e dorëzimit të kërkesës.

(6) Tatimpaguesi i cili e ka shfrytëzuar të drejtën sipas paragrafit (1) të këtij neni, por që nuk i ka përbushur kushtet sipas paragrafit (2) të këtij neni, ka për detyrë t'i paguajë paradhëniet mujore të tatimit mbi të ardhurat nga kryerja e veprimitarës së pavarur që nuk i ka paguar dhe të paguajë kamatë në pajtim me Ligjin e Procedurës Tatimore.

Neni 14

Aktet nënligjore të përcaktuar në këtë ligj do të miratohen në afat prej dhjetë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 15

Dispozitat e nenit 1 që në nenin 12 shtohet pikë e re 35-a), pikë e re 46) dhe pikë e re 47), dispozitat e nenit 2 me të cilat ndryshohet neni 24, dispozitat e nenit 3 me të cilat shlyhet neni 25, dispozitat e nenit 4 me të cilat në nenin 27 plotësohet pika 3) dhe shtohet pika e re 16), dispozitat e nenit 7 me të cilat plotësohet neni 68 me pikën e re 2) dhe dispozitat e nenit 8 me të cilat neni 70 plotësohet me pikën e re 2) të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2021.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

3930.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19 ВРЗ ПРОИЗВОДСТВОТО, ОТКУПОТ НА ГРОЗЈЕ И ВИНСКАТА ИНДУСТРИЈА

Се прогласува Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4360/1
5 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19 ВРЗ ПРОИЗВОДСТВОТО, ОТКУПОТ НА ГРОЗЈЕ И ВИНСКАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, корисниците и висината и постапката за доделување на финансиска поддршка за намалување на последиците врз производството, откупот на грозје и винската индустрија предизвикани од Корона вирусот COVID-19.

Член 2

Исплатата на средствата за финансиска поддршка се врши од средствата од Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за спроведување на COVID 19 кризата.

Член 3

(1) Корисници на финансиска поддршка согласно со овој закон се:

1. Носител или член на земјоделско стопанство регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно со Законот за земјоделство и рурален развој (во натамошниот текст: земјоделски стопанства);

2. Производителите на вино кои се регистрирани во Регистарот на производители на вино во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно со Законот за виното (во натамошниот текст: производители на вино);

3. Откупувачи на винско грозје запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно со Законот за земјоделство и рурален развој (во натамошниот текст: откупувачи);

4. Трговски друштва кои извршиле извоз на винско грозје купено од откупувач и

5. Трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од производители на вино.

Член 4

Финансиската поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот COVID-19 се состои од:

1. Поддршка по килограм на произведено винско грозје до 18% шеќерни единици кое во периодот од 15 август 2020 година до 31 октомври 2020 година е предадено на регистрирани производители на вино наменето за производи од грозје и вински дестилат во висина од 6 денари по килограм;

2. Поддршка по килограм за произведено винско грозје кое во периодот од 15 август 2020 година до 31 октомври 2020 година е предадено кај регистриран откупувач на винско грозје за производство на вино или за извоз на винско грозје во висина од 2 денари по килограм;

3. Поддршка од 30% за транспортни трошоци за извезено вино во шишиња во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 октомври 2020 година;

4. Поддршка од 20% за транспортни трошоци за извезено наливно вино во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 октомври 2020 година;

5. Поддршка за извезено винско грозје во периодот од 15 август 2020 година до 31 октомври 2020 година и тоа:

- за количини до 12 милиони килограми поддршката во висина од 2 денари по килограм,

- за количини од 12 до 25 милиони килограми поддршката во висина од 3 денари по килограм и

- за количини над 25 милиони килограми поддршката во висина од 4 денари по килограм.

Член 5

(1) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точка 1 од овој закон се земјоделски стопанства кои произвеле и предале винско грозје кај производители на вино, заради преработка во производи од винско грозје и вински дестилат согласно со членот 3 точки 2 и 25 од Законот за виното.

(2) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точка 2 од овој закон се земјоделски стопанства кои произвеле и предале винско грозје кај откупувач за производство на вино или за извоз на винско грозје.

Член 6

(1) Износот на поддршката од членот 5 од овој закон по поединечен корисник се утврдува врз основа на податоците за производителите на винско грозје и тоа: име и презиме/назив, ЕМБГ/ЕДБС/ИДБР, трансакциска сметка, сорта и количина на произведено и продадено винско грозје, намена за која е откупено грозјето, шеќерни единици на откупеното винско грозје и назив на откупувачот-производител на вино кои Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат на образец за утврдување на податоци за производители на винско грозје кој го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Производителите на вино во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, на образецот од ставот (2) на овој член се должни да ги обезбедат податоците од ставот (1) на овој член за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство.

(4) Агенцијата по приемот на податоците од ставот (1) на овој член согласно со Законот за земјоделство и рурален развој и прописите донесени врз основа на тој закон врши проверка дали производителите на грозје се корисници на финансиска поддршка согласно со членот 3 точките 1, 2 и 3 од овој закон.

(5) Агенцијата по извршената проверка од ставот (4) на овој член, а согласно со висината на поддршката утврдена во членот 4 точки 1 и 2 од овој закон, донесува решение за исплата по поединчен корисник во кој е содржан износот на финансиска поддршка.

(6) Агенцијата, во рок од пет дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот (5) на овој член, изготвува извештај кој го доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и кон истиот ги приложува донесените решенија во електронска форма.

(7) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот (6) на овој член, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакциска сметка на корисникот на финансиска поддршка, најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот (6) на овој член.

Член 7

(1) Финансиската поддршка од членот 4 точка 3 од овој закон се применува за извезено вино во шишиња до 2 литри за тарифски подброј 2204 21 и извезено вино во шишиња од 2 до 10 литри за тарифски подброј 2204 22.

(2) Финансиската поддршка од членот 4 точка 4 се применува за извезено вино во буриња или цистерни со тарифски подброј 2204 29.

(3) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точки 3 и 4 од овој закон се производителите на вино и трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од производители на вино, а на финансиската поддршка од членот 4 точка 5 од овој закон корисници се откупувачите на винско грозје кои го извезиле винското грозје кое го откупиле и трговски друштва кои извршиле извоз на винско грозје купено од откупувач.

Член 8

(1) Висината на финансиската поддршка од членот 7 ставови (1) и (2) од овој закон се определува според референтни цени за флаширано вино и вино во буриња и цистерни.

(2) Референтната цена се определува во зависност од видот на пакувањето во кое се извезува виното, количината и дестинацијата каде се извезува.

(3) Висината на референтните цени ја утврдува Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 9

(1) Износот на поддршката од членот 7 ставови (1) и (2) од овој закон по поединечен корисник се утврдува врз основа на податоците за производителите на вино и трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од производители на вино и тоа: назив, ЕДБС, трансакциска сметка, количина на извезено вино, видот на пакувањето на виното, дестинација на извезено вино, тарифски подброј кој Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до Агенцијата.

(2) Износот на поддршката од членот 4 точка 5 од овој закон по поединечен корисник се утврдува врз основа на податоците за откупувачите на винско грозје и трговските друштва кои извезиле винско грозје и тоа: назив, дестинација на извозот на винско грозје, количина на извезено винско грозје, сорта на винско грозје, број на фито сертификат за извезено винско грозје кој Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до Агенцијата.

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се доставуваат на образец за утврдување на податоци за извезено вино и образец за утврдување на податоци за извезено винско грозје кои ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Агенцијата по приемот на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член согласно со Законот за земјоделство и рурален развој и прописите донесени врз основа на тој закон врши проверка дали производителите на вино, откупувачите и трговските друштва се корисници на финансиска поддршка согласно со членот 3 точките 2, 3, 4 и 5 од овој закон.

(5) Агенцијата по извршената проверка од ставот (4) на овој член, донесува решение за исплатата по поединечен корисник во кој е содржан износот на финансиската поддршка пресметан согласно со висината на поддршката утврдена во членот 4 точки 3, 4 и 5 и членот 8 од овој закон.

(6) Агенцијата, во рок од пет дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот (5) на овој член, изготвува извештај кој го доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

ретаријат на Владата на Република Северна Македонија и кон истиот ги приложува донесените решенија во електронска форма.

(7) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот (6) на овој член, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакциска сметка на корисникот на финансиска поддршка, најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот (6) на овој член.

Член 10

(1) Максималната поддршка што може еден корисник да ја оствари согласно со овој закон изнесува 18.450.000 денари кој износ ја вклучува и финансиската поддршка што корисникот ќе ја добие согласно со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.

(2) Корисникот кој со финансиската поддршка што ќе му биде одобрена согласно со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година ќе го надмине износот на поддршката од ставот (1) на овој член, е должен износот на финансиска поддршка над 18.450.000 денари кој го остварил согласно овој закон и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година да го врати на сметката од каде што е извршена исплатата на поддршката согласно со овој закон.

(3) Повратот на средствата од ставот (2) на овој член го врши Агенцијата на начин што износот што треба да се врати го задржува од одобрената финансиска поддршка на корисникот согласно со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година и по претходна согласност на корисникот го уплаќа на сметката од каде што е извршена исплатата на поддршката согласно со овој закон.

(4) Доколку корисникот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за одобрување на финансиска поддршка согласно со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 не ја даде согласноста од ставот (3) на овој член, истиот е должен износот на поддршка кој го добил согласно со овој закон да го врати во целост со законска казнена камата од денот на исплатата на поддршката до денот на повратот на средствата.

(5) Доколку корисникот не ја даде согласноста од ставот (4) на овој член, Агенцијата износот од одобрена финансиска поддршка во висина на износот кој треба да го врати корисникот согласно со ставот (2) на овој член, ќе му го исплати во рок од 15 дена од денот на повратот на средствата од страна на корисникот.

(6) Агенцијата го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за секој поединечен корисник кај кој е одобрена финансиска поддршка со која се надминува максималниот износ на поддршката предвидена со овој закон.

Член 11

(1) Доколку со инспекциски надзор од Државниот инспекторат за земјоделство се утврди дека производителот на вино овозможил со финансиска поддршка да се стекне производител на грозде, со давање на невистинити податоци, истиот е должен да го врати износот на исплатените финансиски средства во целост на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за справување на COVID 19 кризата, од каде што е извршената исплатата, со законска казнена камата, во рок од 30 дена од денот на извршената контрола.

(2) Доколку со инспекциски надзор од Државниот инспекторат за земјоделство се утврди дека производителот на вино, трговско друштво, откупувач на винско грозде, остварил финансиска поддршка, поради невистинити и неверодостојни податоци, истиот е должен да го врати износот на исплатените финансиски средства во целост на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за справување на COVID 19 кризата, од каде што е извршената исплатата, со законска казнена камата, во рок од 30 дена од денот на извршената контрола.

Член 12

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на законот.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I GJ

**I MBËSHTETJES FINANCIARE PËR ZVOGËLIMIN
E PASOJAVE TË SHKAKTUARA NGA VIRUSI KORONA
COVID 19 NDAJ PRODHIMIT, BLERJES SË RRUSHIT
DHE INDUSTRISË SË VERËS**

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kushtet, shfrytëzuesit dhe lartësia dhe procedura e ndarjes së mbështetjes financiare për zvogëlimin e pasojave ndaj prodhimit, blerjes së rrushit dhe industrisë së verës të shkakuara nga virusi Korona COVID-19.

Neni 2

Pagesa e mjetete për mbështetje financiare realizohet nga mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Programit qeveritar P1 – Masa për menaxhimin e krizës COVID 19.

Neni 3

(1) Shfrytëzues të mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj janë:

1. Bartësi ose anëtari i ekonomisë bujqësore i regjistruar në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave në pajtim me Ligjin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural (në vazhdim të tekstit: ekonomi bujqësore),

2. Prodhusit e verës që janë të regjistruar në Regjistrin e prodhueseve të verës të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave në pajtim me Ligjin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural (në vazhdim të tekstit: prodhus të verës),

3. Blerësit e rrushit të verës të regjistruar në Regjistrin e blerësve të prodhimeve bujqësore të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave në pajtim me Ligjin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural (në vazhdim të tekstit: blerës) dhe

4. Shoqëri tregtare që kanë eksportuar rrushit të verës të blerë nga blerësi dhe

5. Shoqëri tregtare që kanë eksportuar verë të blerë nga prodhusesit e verës.

Neni 4

Mbështetja financiare për zvogëlimin e pasojave të shkaktuara nga virusi Korona COVID-19 përbëhet nga:

1. Mbështetja për kilogram të prodhuar të rrushit të verës deri 18% njësi sheqeri të cilët në periudhën prej 15 gushtit 2020 deri 31 tetor 2020 u është dorëzuar prodhueseve të regjistruar të verës të dedikuar për prodhime të rrushit dhe destilate të verës në lartësi prej 6 denarë për kilogram;

2. Mbështetja për kilogram të prodhuar të rrushit të verës që në periudhën prej 15 gusht 2020 deri më 31 tetor 2020 i është dorëzuar blerësit të regjistruar të rrushit të verës për prodhimin e verës ose për eksportimin e rrushit të verës në lartësi prej 2 denarë për kilogram;

3. Mbështetja prej 30% për shpenzime të transportit për verë të eksportuar në shishe në periudhën prej 1 janarit 2020 deri 31 tetor 2020;

4. Mbështetja prej 20% për shpenzime të transportit për verë të eksportuar me shumicë në periudhën prej 1 janarit 2020 deri 31 tetor 2020,

5. Mbështetja për rrushin e eksportuar të verës në periudhën prej 15 gusht 2020 deri 31 tetor 2020, edhe atë:

- për sasi deri 12 milionë kilogramë, mbështetje në lartësi prej 2 denarë për kilogram,

- për sasitë prej 12 deri 25 milionë kilogramë, mbështetje në lartësi prej 3 denarë për kilogram dhe

- për sasitë mbi 25 milionë kilogramë, mbështetje në lartësi prej 4 denarë për kilogram.

Neni 5

(1) Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare nga neni 4 pika 1 i këtij ligji janë ekonomitë bujqësore të cilët kanë eksportuar dhe kanë dorëzuar rrush vere tek prodhuesit e verës, me qëllim përpunimin në prodhime të rrushit të verës dhe destilate të verës në pajtim me nenin 3 pikat 2 dhe 25 të Ligjit të Verës.

(2) Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare nga neni 4 pika 2 i këtij ligji janë ekonomitë bujqësore që kanë prodhuar dhe kanë dorëzuar rrush vere tek blerësi për prodhimin e verës ose për eksport të rrushit të verës.

Neni 6

(1) Shuma e mbështetjes nga neni 5 i këtij ligji për përdorues individual përcaktohet në bazë të dhënavës për prodhuesit e rrushit të verës edhe atë: emri dhe mbiemri/titulli, NVAQ, NVTS, NRID, llogaria e transaksionit, lloji dhe sasia e rrushit të verës së prodhuar dhe të dorëzuar, qëllimi për të cilën rrushi është blerë, njësi të sheqerit të rrushit të blerë të verës dhe emërtimi i blerësit-prodhuesit të verës të cilët Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë ia dorëzon Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural (në vazhdim të tekstit: Agjencia).

(2) Të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohen në formularë për vërtetimin e të dhënavës për prodhuesit e rrushit të verës që i përfaqton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(3) Prodhuersit e verës, në afat prej 10 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në formularin nga paragrafi (2) i këtij neni, kanë për obligim që t'i sigurojnë të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni për nevojat e Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi.

(4) Agjencia, pas pranimit të të dhënavës nga paragrafi (1) i këtij neni në pajtim me Ligjin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural dhe me rregullat e miratuara në bazë të atij ligji, kryen kontroll nëse prodhuesit e rrushit janë shfrytëzues të mbështetjes financiare në pajtim me nenin 3 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji.

(5) Pas kontrollit të blerë nga paragrafi (4) i këtij neni, e në pajtim me lartësinë e mbështetjes së përcaktuar në nenin 4 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji, Agjencia miraton aktvendim për pagesën për shfrytëzues individual në të cilin figuron shuma e mbështetjes financiare.

(6) Agjencia, në afat prej pesë ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni, përgatit raport të cilin ia dorëzon Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut duke i bashkëngjitur edhe vendimet e miratuara në formë elektronike.

(7) Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të aktvendimit nga paragrafi 6 i këtij neni, kryen pagesën e mjeteve për

mbështetje financiare në xhirollogarinë e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare, më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni.

Neni 7

(1) Mbështetja financiare nga neni 4 pika 3 e këtij ligji zbatohet për verën e eksportuar në shishe deri 2 litra për nënnumrin tarifor 2204 21 dhe për verën e eksportuar në shishe nga 2 deri 10 litra për nënnumrin tarifor 2204 22.

(2) Mbështetja financiare nga neni 4 pika 4 zbatohet për verë të eksportuar në fuçi ose cisterna me nënnumër tarifor 2204 29.

(3) Shfrytëzues të mbështetjes financiare nga neni 4 pikat 3 dhe 4 të këtij ligji janë prodhuesit e verës dhe shoqëritë tregtare të cilët kanë bërë eksportin e verës të blerë nga prodhuesit e verës, ndërsa shfrytëzues të mbështetjes financiare nga neni 4 pika 5 i këtij ligji janë blerësit e rrushit të verës të cilët kanë eksportuar rrushin e verës që e kanë blerë si dhe shoqëritë tregtare të cilët kanë eksportuar rrush të verës i blerë nga blerësi.

Neni 8

(1) Lartësia e mbështetjes financiare nga neni 7 paragrafët (1) dhe (2) i këtij ligji caktohet sipas çmimeve referente për verë në shishe dhe verë në fuçi dhe cisterna.

(2) Çmimi referent caktohet në varësi të llojit të paketimit në të cilin eksportohet vera, sasisë dhe destinacionit ku eksportohet.

(3) Lartësinë e çmimeve referente e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të ministrit të bujqësisë, të pylltarisë dhe të ekonomisë së ujërave.

Neni 9

(1) Shuma e mbështetjes nga neni 7 paragrafët (1) dhe (2) i këtij ligji për shfrytëzues individual përcaktohet në bazë të të dhënavës për prodhuesit e verës dhe të shoqërive tregtare të cilët kanë kryer eksport të verës së blerë nga prodhuesit e verës edhe atë: emrit, NVTS, llogarisë së transaksionit, sasisë së verës së eksportuar, llojet të paketimit të verës, destinacionit të verës së eksportuar, nënnumrit tarifor, të cilat Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë ia dorëzon Agjencisë.

(2) Shuma e mbështetjes nga neni 4 pika 5 i këtij ligji për shfrytëzues individual përcaktohet në bazë të të dhënavës për grumbulluesit e rrushit të verës dhe të shoqërive tregtare të cilët kanë eksportuar rrush të verës edhe atë: emrin, destinacionin e eksportit të rrushit të verës, sasinë e rrushit të verës së eksportuar, llojin e rrushit të verës, numrin e fito certifikatës për rrush të verës të eksportuar të cilat Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë ia dorëzon Agjencisë.

(3) Тë dhënat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dorëzohen në formular për përcaktimin e të dhënave për verë të eksportuar dhe formular për përcaktimin e të dhënave përrush të verës së eksportuar të cilët i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(4) Pas pranimit të të dhënave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, në pajtim me Ligjin e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural dhe me rregullat e miratuara në bazë të atij ligji, Agjencia kryen kontroll nëse prodhuesit e verës, blerësit dhe shoqëritë tregtare janë shfrytëzues të mbështetjes financiare në pajtim me nenin 3 pikat 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji.

(5) Agjencia, pas kontrollit të kryer nga paragrafi (4) i këtij neni, miraton aktvendim për pagesë për shfrytëzues individual në të cilin figuron shuma e mbështetjes financiare të përllogaritur në pajtim me lartësinë e mbështetjes së përcaktuar në nenin 4 pikat 3, 4 dhe 5 dhe nenin 8 të këtij ligji.

(6) Agjencia, në afat prej 5 ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni, përpilon raport të cilin ia dorëzon Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të njëjtit ia bashkëngjit vendimet e miratuara në formë elektronike.

(7) Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të aktvendimeve nga paragrafi 6 i këtij neni, kryen pagesë së mjeteve për mbështetje financiare në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit të mbështetjes financiare, më së voni në afat prej 15 ditësh nga miratimi i vendimeve nga paragrafi 6 i këtij neni.

Neni 10

(1) Mbështetja maksimale që një shfrytëzues mund ta realizojë në pajtim me këtë ligj arrin 18.450.000 denarë e cila shumë e përfshin edhe mbështetjen financiare që shfrytëzuesi do ta marrë në pajtim me Programin për mbështetje financiare në bujqësinë për vitin 2020.

(2) Shfrytëzuesi, i cili me mbështetjen financiare që do t'i aprovohet në pajtim me Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2020 do ta tejkalojë shumën e mbështetjes nga paragrafi (1) i këtij neni, ka për obligim që shumën e mbështetjes financiare mbi 18.450.000 denarë të cilën e ka realizuar në pajtim me këtë ligj dhe me Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2020, ta kthejë në llogarinë nga ku është bërë pagesa e mbështetjes në pajtim me këtë ligj.

(3) Kthimin e mjeteve nga paragrafi (2) i këtij neni, Agjencia e kryen asisoj që shumën e cila duhet të kthehet, e mban nga mbështetja e aprovar financiare për shfrytëzuesin në pajtim me Programin për mbështetje

financiare në bujqësi për vitin 2020 dhe me pëlqimin paraprak të shfrytëzuesit e paguan në llogarinë nga ku është bërë pagesa e mbështetjes në pajtim me këtë ligj.

(4) Nëse shfrytëzuesi në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së vendimit për miratimin e mbështetjes financiare në pajtim me Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2020 nuk jep pëlqim nga paragrafi (3) i këtij neni, atëherë ai ka për obligim që shumën e mbështetjes së marrë në pajtim me këtë ligj, ta kthejë në tërësi me kamatë ligjore ndëshkuese nga dita e pagesës së mbështetjes deri në ditën e kthimit të mjeteve.

(5) Nëse shfrytëzuesi nuk e jep pëlqimin nga paragrafi (4) i këtij neni, atëherë Agjencia, shumën e mbështetjes financiare të miratuar në lartësinë e shumës që shfrytëzuesi duhet ta kthejë në pajtim me paragrin (2) të këtij neni, do ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e kthimit të mjeteve nga shfrytëzuesi.

(6) Agjencia e njofton Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për secilin shfrytëzues individual të cilët i është aprovuar mbështetja financiare që e tejkalon shumën maksimale të mbështetjes së parashikuar me këtë ligj.

Neni 11

(1) Nëse me mbikëqyrje inspektuese nga Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë konstatohet se prodhuesi i verës ka siguruar mbështetje financiare si prodhues rrushi, duke dhënë të dhëna të pasakta, atëherë i njëjti ka për obligim që ta kthejë në tërësi shumën e mjeteve financiare të paguara në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Programit Qeveritar P1 - Masat për menaxhimin e krizës COVID 19, nga ku është bërë pagesa, me kamatë ligjore ndëshkuese, në afat prej 30 ditësh nga dita e kontrollit të kryer.

(2) Nëse me mbikëqyrje inspektuese nga Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë konstatohet se prodhuesi i verës, shoqëria tregtare, blerësi i rrushit të verës, ka realizuar mbështetje financiare, me të dhëna të pasakta dhe jokonfidenciale, i njëjti ka për obligim që në tërësi ta kthejë shumën e mjeteve financiare të paguara në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Programit Qeveritar P1 - Masat për menaxhimin e krizës COVID 19, nga ku është bërë pagesa, me kamatë ligjore ndëshkuese, në afat prej 30 ditësh nga dita e kontrollit të kryer.

Neni 12

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tetë ditësh nga hyrja në fuqi e ligjit.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3931.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директрот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од островот Корзика/La Corse и регионот Ивлин/Yvelines во Република Франција.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) животина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од животина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- животина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придржувања на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообично, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени.

- 4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
- 5) месо, мелено месо, подготвки од месо и механички обескосено месо од живина и пернат дивеч,
- 6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од животина и пернат дивеч,
- 7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од животина и пернат дивеч и
- 8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од животина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придржуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(¹).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2893/1
2 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(¹) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придржуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/EK од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/EK, CELEX бр. 32007D0777.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламирање: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово



2020290

Цената на овој број е 90 денари.